

Службен весник

на Република Македонија

Број 114

31 јули 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3463. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	5	3468. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Берово	12
3464. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	6	3469. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај, ревидиран од овластен ревизор, на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, за периодот од 1.01.2013 до 31.12.2013 година.....	13
3465. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за Евроинтеграции.....	7	3470. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, за периодот од 1.01.2013 до 31.12.2013 година.....	13
3466. Одлука за избор на претседател, заменик-претседател и членови на Комисијата за верификација на фактите.....	7	3471. Одлука за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 година.....	13
3467. Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари (пречистен текст)	8		

	Стр.		Стр.
3472. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона „Берово“.....	13	3481. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Дојран.....	18
3473. Одлука за задолжување на Општина Старо Нагоричане со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	14	3482. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија....	19
3474. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ораовица КО Ораовица – вон г.р. Општина Радовиш	14	3483. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за лекови	19
3475. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена лесна и незагадувачка индустрија, складови и сервиси КО Кратово општина Кратово.....	16	3484. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за лекови.....	19
3476. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод од брана Глажња до резервоар за село Липково КО Липково -вон г.р. и КО Глажња Општина Липково.....	16	3485. Правилник за дополнување на Правилникот за висината на трошоците во постапката за издавање на регистарски Таблици	19
3477. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Габровска река со реф. бр. 104 со пропратни објекти КО Доброште-вон-град и КО Првце општина Теарце.....	17	3486. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање.....	20
3478. Одлука за отповикување на управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје	17	3487. Правилник за образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.....	23
3479. Одлука за избор на управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје.....	17	3488. Деловник за изменување и дополнување на Судскиот деловник.....	28
3480. Одлука за дополнување на Одлуката за доделување средства за постдипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, за академската 2014/2015 година.....	17	3489. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината на пакувањата што се пуштиле или увезле на пазар во Република Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие пакувања , формата и содржината на образецот на производствената спецификација, формата и содржината на образецот на евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено на пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата (*).....	82

Стр.	Стр.
3490. Правилник за изменување на Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги превземат производителите, сопствениците и субјектите кои поставуваат со искористените возила, нивните компонети и материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата 87	3505. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 94
3491. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 92	3506. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 95
3492. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 92	3507. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 95
3493. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 92	3508. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 95
3494. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 92	3509. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 95
3495. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 92	3510. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 95
3496. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 93	3511. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 95
3497. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 93	3512. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 96
3498. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 93	3513. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 96
3499. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 93	3514. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 96
3500. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 93	3515. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 96
3501. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 94	3516. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 96
3502. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 94	3517. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 97
3503. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 94	3518. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 97
3504. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови 94	3519. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 97
	3520. Правилник за дополнување на Правилникот за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни (*) 97
	3521. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на АД електрани на Македонија Скопје – подружница енергетика Скопје..... 110

	Стр.		Стр.
3522. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна цена, како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница енергетика за 2014 година.....	110	3529. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	113
3523. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, Подружница “Енергетика“ за 2014 година.....	111	3530. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	113
3524. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје север АД – Скопје	111	3531. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	114
3525. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2014 година на снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје.....	112	3532. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	114
3526. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2014 година на производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје.....	112	3533. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	114
3527. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2014 година на дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје	112	3534. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	114
3528. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	113	3535. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	115
		3536. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	115
		3537. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	116
		Огласен дел	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3463.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членот 118 ставови (1) и (4) од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14) во ставот 1 се додава нова реченица која гласи:

„Работните тела можат да воспоставуваат меѓународна соработка во областите за кои се основани“.

Член 2

Во членот 2 точка 1. Комисија за уставни прашања, став 2 алинеја 3 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од уставен карактер и“.

Алинејата 4 станува алинеја 5.

Во точката 2. Законодавно-правна комисија, став 2 алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи и“.

Алинејата 5 станува алинеја 6.

Во точката 3. Комисија за одбрана и безбедност, став 2 алинеја 17 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 18, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и“.

Алинејата 18 станува алинеја 19.

Во точката 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, став 2 алинеја 20 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 21, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на политичките системи и односите меѓу заедниците и“.

Алинејата 21 станува алинеја 22.

Во точката 7. Комисија за прашања на изборите и именувањата, став 2 алинеја 13 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 14, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на изборите и именувањата и“.

Алинејата 14 станува алинеја 15.

Во точката 9. Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, став 2 алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор“.

Алинејата 5 станува алинеја 6.

Точката 10 се менува и гласи:

„Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана.

Комисијата има претседател, четири члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- вршење на надзорот над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана,

- законитоста во спроведување на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана од аспект на нивна усогласеност со Законот за следење на комуникациите,

- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор,

- други прашања што се однесуваат на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана во врска со посебната истражна мерка следење на комуникациите.

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија во рок од два месеца по завршувањето на тековната година, за извршениот

надзор над законитоста на спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана.

Во точката 11. Комисија за финансирање и буџет, став 2 алинеја 12 сврзникот „и“ се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 13, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и“.

Алинејата 13 станува алинеја 14.

Во точката 12. Комисија за економски прашања, став 2 алинеја 11 сврзникот „и“ се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на економскиот систем и“.

Алинејата 12 станува алинеја 13.

Во точката 13. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, став 2 алинеја 9 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 10, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството и“.

Алинејата 10 станува алинеја 11.

Во точката 14. Комисија за транспорт, врски и екологија, став 2 алинеја 11 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и“.

Алинејата 12 станува алинеја 13.

Во точката 15. Комисија за образование, наука и спорт, став 2 алинеја 11 сврзникот „и“ се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот и“.

Алинејата 12 станува алинеја 13.

Во точката 16. Комисија за култура, став 2 алинеја 14 сврзникот „и“ се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 15, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на културата и“.

Алинејата 15 станува алинеја 16.

Во точката 17. Комисија за здравство, став 2 алинеја 7 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 8, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството и“.

Алинејата 8 станува алинеја 9.

Во точката 18. Комисија за труд и социјална политика, став 2 алинеја 10 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 11, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на трудот и социјалната политика и“.

Алинејата 11 станува алинеја 12.

Во точката 19. Комисија за локална самоуправа, став 2 алинеја 5 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на локалната самоуправа и“.

Алинејата 6 станува алинеја 7.

Во точката 21. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, став 2 алинеја 6 сврзникот „и“ се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат на мандатно-имунитетните права и“.

Алинејата 7 станува алинеја 8.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3041/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3464.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5) и 119 став 1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 30 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија

("Службен весник на Република Македонија" број 95/14, 104/14 и 111/14), во точката I. во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици на членовите во точката 9) зборовите: "Љубица Буралиева" се бришат.

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и екологија под г) за заменици на членовите во точката 8) се додаваат зборовите: "Љубица Буралиева".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 41-3042/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3465.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање Национален совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2007 и 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија“ број 100/14), во точката I. под в) за членови, во точката 12 се додаваат зборовите: „Дарко Ангелов, претставник од Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија, советник за надворешни работи на претседателот на Владата,“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3043/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3466.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност („Службен весник на Република Македонија“ број 86/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

I. За претседател на Комисијата за верификација на фактите се избира:

Томе Ациев, дипломиран правник со положен правосуден испит од Битола.

II. За заменик-претседател на Комисијата за верификација на фактите се избира:

Асан Љума, дипломиран стоматолог од Тетово.

III. За членови на Комисијата за верификација на фактите се избираат:

1. проф. д-р Новица Велјановски, доктор на правно-историски науки од Скопје,

2. Вецко Здравески, дипломиран политиколог од Кичево,

3. Предраг Димитровски, дипломиран новинар од Скопје,

4. Игор Лазаровски, дипломиран шумарски инженер од Скопје,

5. Сашко Јанев, магистрант на историски науки од Неготино,

6. Даут Даути, дипломиран новинар од с. Бојане Скопје,

7. Шпенди Винца, дипломиран социолог од Струга,

8. Ристанка Лалчевска, дипломиран правник од Охрид и

9. м-р Лимко Бејзароски, дипломиран политиколог од с. Пласница.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3060/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3467.

Врз основа на член 21 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари ("Службен весник на Република Македонија" број 27/2014) Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 22 јули 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.

Пречистениот текст на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари ги опфаќа Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2004), Законот за изменување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2011) и Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014), во кој е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 10-2517/2
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Светлана Јакимовска, с.р.

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕ- ДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат прашањата што се однесуваат на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари, мерките за нивно спречување заради безбедност на гледачите, натпреварувачите и другите учесници во спортските натпревари, како и обврските на организаторите и овластувањата на надлежните органи за спроведување на тие мерки.

Член 2

Спортски натпревар, во смисла на овој закон, е секое поединечно натпреварување во организиран систем на спортски натпревари, согласно со одредбите на Законот за спортот.

Организатор на спортски натпревар во смисла на овој закон, се спортски клубови и национални спортски федерации, како и други правни и физички лица кои организираат спортски натпревар согласно со одредбите на Законот за спортот.

Спортски терен, во смисла на овој закон, претставува просторот на кој се врши спортското натпреварување, како и просторот меѓу гледалиштето и просторот на кој се врши спортското натпреварување.

Маскирано лице, во смисла на овој закон, е лице кое користи средства на телото (лице, глава и слично) заради создавање на потешкотии при утврдувањето на неговиот идентитет, односно заради прикривање на неговиот идентитет.

Редари во смисла на овој закон се лица ангажирани од страна на организаторот, доброволно пријавени лица или членови на клубот, навивачи и други лица, како и работници за приватно обезбедување од правните лица кои вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги (во натамошниот текст: правните лица кои вршат приватно обезбедување).

Член 3

Под насилство и недостојно однесување на спортските натпревари се смета:

- поседување или конзумирање на алкохолни пијалаци или опојни дроги, поседување на пиротехнички средства, оружје и други средства погодни за нанесување повреди или за предизвикување на насилство од страна на лица кои доаѓаат на спортските натпревари, во целиот временски период при доаѓање, за време и по одржувањето на спортскиот натпревар;
- внесување и употреба во спортските објекти на алкохолни пијалаци, опојни дроги, пиротехнички средства, оружје и други средства погодни за нанесување повреди или за предизвикување на насилство;
- внесување и истакнување на транспаренти, знамиња и други предмети со текст, слика, знак или други обележја, како и пеење на песни или дофрлување на пораки кои предизвикуваат и поттикнуваат омраза или насилство врз основа на расна, национална и верска припадност или врз основа на други особини;
- фрлање предмети на спортскиот терен или во гледалиштето;
- палење и фрлање на пиротехнички средства;
- палење на навивачките реквизити, знамиња на други држави, знамиња на клубови и други предмети;
- повикување, поттикнување и учествување во тепачка или физички напад на спортисти, гледачи, редари, службени лица, организатори на натпреварот и други учесници во спортските натпревари;
- физичка пресметка меѓу учесниците на спортските натпревари;
- недозволено влегување на спортскиот терен од страна на гледачите;
- оштетување или уништување на спортскиот инвентар и други делови од спортскиот објект, како и на превозните средства во целиот временски период при доаѓање, за време и по одржување на спортскиот натпревар;
- недозволено влегување во делот на гледалиштето на објектот за спорт кој е наменет за противничките навивачи;
- престојување или задржување на навивачи во делот на гледалиштето за кое не поседуваат влезница или пропусница која ја издава организаторот на натпреварот и
- недозволено влегување на навивачи во објектите кои се во функција на вршење на спортските активности.

Сите дејствија утврдени во ставот 1 на овој член претставуваат потешок облик на насилство и недостојно однесување, доколку се извршуваат од страна на маскирано лице.

Член 4

Организаторот на спортскиот натпревар е должен да ја процени можноста за случување на насилство и недостојно однесување на спортскиот натпревар и да преземе соодветни мерки за нивно сузбивање и спречување, пропишани со овој или со друг закон.

Организаторот на спортскиот натпревар во процената на опасноста од насилство и недостојно однесување при преземањето на потребните мерки за нивно сузбивање и спречување е должен да соработува со полицијата и другите надлежни органи.

Член 5

Организаторот на спортскиот натпревар, зависно од видот на спортот и нивото на спортскиот натпревар, видот на спортскиот објект, очекуваниот број на гледачи и процената за опасност од насилство и недостојно однесување е должен на спортскиот натпревар да обезбеди доволен број редари.

Редарите од ставот 1 на овој член, освен ангажираните работници за приватно обезбедување, се должни да имаат на себе елек со светлодобјни ленти на кои има натпис „Редар“, кој видливо се разликува од ознаките на припадниците на Министерството за внатрешни работи.

Организаторот на спортскиот натпревар може да договори со гостинскиот клуб редарските работи меѓу гледачите на гостинскиот клуб да ги вршат редари од гостинскиот клуб.

II МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ

1. Превентивни мерки

Член 6

Со цел за превентивно дејствување и намалување на ризикот од појавување на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари, организаторот е должен да:

- обезбеди примерно однесување на својот клуб и неговите навивачи;
- ги информира соодветно своите навивачи (преку состаноци, издавање на билтени и друго);
- ги координира активностите на клубовите, при одење со своите навивачи на спортски натпревари, на кои тие клубови и нивните навивачи се гости;
- утврди кои спортски натпревари се сметаат за натпревари со зголемен ризик и кои мерки е должен да ги преземе согласно со членовите 4, 8 и 10 од овој закон;
- изготви план за превентивно дејствување и организација на спортски натпревар и
- изготви план за евакуација во случај на итност.

2. Мерки кои се преземаат на спортските натпревари

Член 7

Организаторот на спортскиот натпревар е должен да обезбеди доволен број редари заради:

- оневозможување на влез на лице кое не поседува влезница;
- забранување пристап во објектот во кој се одржува натпреварот на лица кои се под дејство на алкохол или други опојни средства;
- оневозможување на внесување или продажба алкохолни пијалаци во спортскиот објект;
- оневозможување на внесување предмети во спортскиот објект кои можат да се фрлаат, односно можат да се употребат за насилно однесување во спортскиот терен или гледалиштето;
- оневозможување на внесување на транспаренти и обележја со кои се поттикнува расна, национална, верска или друга нетрпеливост;
- предупредување, односно оддалечување на гледачите кои можат со пеење на песни или дофрлување на навредливи пораки да предизвикаат и поттикнат омраза врз основа на расна, национална и верска припадност;
- опоменување, односно оддалечување на гледачите со чие недостојно однесување може да се предизвика насилство на спортскиот натпревар;

- оневозможување на недозволно влегување на гледачите во спортскиот терен, како и во објектите кои се во функција на вршење на спортските активности;

- оневозможување на оштетување или уништување на спортскиот инвентар и други делови од спортскиот објект;

- оневозможување на недозволно влегување во делот на гледалиштето на спортскиот објект наменет за противничките навивачи;

- опоменување и оддалечување на навивачите кои престојуваат или се задржуваат во делот на гледалиштето, односно седат на место за кое не поседуваат влезница и

- оневозможување на каков било облик на насилно и недостојно однесување.

Обврските од ставот 1 на овој член, редарите ги извршуваат со усно укажување, известување и давање насоки на јасен, разбирлив и недвосмислен начин, освен работниците за приватно обезбедување кои обврските ги вршат согласно посебен закон.

Организаторот на спортскиот натпревар е должен да изготви и достави план за обезбедување до Министерството за внатрешни работи најдоцна 48 часа пред почетокот на спортскиот натпревар.

Член 8

Организаторот е должен да оствари соработка со Министерството за внатрешни работи, заради спроведување на мерките кои се однесуваат на одржување на јавниот ред и мир.

Организаторот е должен за време на спортските натпревари да обезбеди присуство на служба за медицинска помош и на други надлежни органи и организации и јавни служби (противпожарни единици, комунални служби и друго).

Член 8-а

Организаторот на спортскиот натпревар е должен да ги преземе и мерките утврдени во членот 10 алинеите 1,2,3,4, 5, 8, 10,11, 12, 13,15, 17 и 18 од овој закон.

Член 8-б

Гостинскиот спортски клуб кој учествува на спортски натпревар е должен да:

- ја извести надлежната национална спортска федерација за организираното доаѓање на неговите навивачи, најдоцна 72 часа пред почетокот на спортскиот натпревар;
- води евиденција за отстапени влезници од организаторот на спортскиот натпревар со податоци содржани во евиденцијата утврдена во член 10 став 1 алинеја 16 од овој закон и
- преземе и други потребни мерки за клубот и неговите навивачи да не бидат причина за предизвикување на насилство и недостојно да се однесуваат на спортскиот натпревар.

Личните податоци од ставот 1 алинеја 2 од овој член се чуваат три години од денот на внесувањето во евиденцијата.

3. Мерки кои се преземаат на спортските натпревари со зголемен ризик

Член 9

Спортски натпревари со зголемен ризик се:

- домашни и меѓународни спортски натпревари од поголемо натпреварувачко значење;
- спортски натпревари на кои се очекува присуство на голем број гледачи и
- спортски натпревари на кои се очекува присуство на навивачи на гостински клубови.

Кои домашни и меѓународни спортски натпревари, во смисла на ставот 1 алинеја 1 на овој член, ќе се сметаат за натпревари од поголемо натпреварувачко значење, со пропис одредува надлежната национална спортска федерација во Републиката.

Спортските натпревари со зголемен ризик ги одредуваат надлежните национални спортски федерации и за нивното одржување се должни најдоцна во рок од 48 часа пред почетокот на спортскиот натпревар да го известат Министерството за внатрешни работи и спортските клубови кои се учесници на натпреварот.

Член 10

За спортските натпревари со зголемен ризик организаторот на спортскиот натпревар, покрај обврските од членот 7 од овој закон е должен да:

- ги известува веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа пред почетокот на спортскиот натпревар надлежните органи, спортските организации, како и спортистите кои учествуваат во спортскиот натпревар,
- одреди одговорно лице кое ќе раководи со спроведувањето на мерките за спречување на насилното и недостојното однесување на гледачите и за соработка со Министерството за внатрешни работи,
- достави до Министерството за внатрешни работи план за превентивно дејствување и организација на спортскиот натпревар и план за евакуација во случај на итност,
- оствари соработка со преставниците на клубовите на навивачите заради давање помош при одржувањето на редот на спортскиот натпревар,
- оствари соработка со Министерството за внатрешни работи заради постапување по насоките кои се однесуваат на обезбедување на јавниот ред и мир на спортскиот натпревар,
- обезбеди пред спортскиот објект раздвојување и упатување на противничките групи навивачи кон посебните влезови,
- обезбеди одвојување на домашните и гостинските навивачи во гледалиштето,
- пушти во продажба влезници во зависност од капацитетот на спортскиот објект,
- обезбеди на денот на одржувањето на спортскиот натпревар продажбата на влезниците да се врши на посебни продажни места надвор од спортскиот објект,
- обезбеди техничка опрема за следење и снимање на однесувањето на гледачите,
- обезбеди просторија за укажување итна медицинска помош,
- обезбеди простор за безбедно сместување на превозните средства на гостинскиот клуб,
- ги преземе сите потребни мерки за домашниот клуб и неговите навивачи да не бидат причина за предизвикување насилство и недостојно однесување на спортскиот натпревар,
- оствари координација со Министерството за внатрешни работи пред да ги пушти влезниците во продажба,
- обезбеди контролирана продажба на влезници со увид во документ за лична идентификација со можност едно лице да купи најмногу до пет влезници,
- води евиденција за продадени и отстапени влезници, која особено содржи реден број, датум на продажба, име и презиме, назив на спортски клуб, адреса на живеење односно престојување, трибина, блок, ред и седиште,
- не дозволи влез на навивачи од гостински спортски клуб за кои не бил претходно известен, согласно член 11 став 1 алинеја 1 од овој закон и
- дозволи влез на навивачи од гостински спортски клуб за кои бил претходно уредно известен согласно член 11 став 1 алинеја 1 од овој закон и да ги смести во делот на гледалиштето определен за гостински навивачи.

Кај спортските натпревари со зголемен ризик, за контрола на влез, преглед на гледачи, физичко обезбедување и внатрешно обезбедување на спортскиот објект, организаторот на спортскиот натпревар е должен да ги користи услугите на правните лица кои вршат приватно обезбедување.

Личните податоци од ставот 1 алинеја 16 од овој член се чуваат три години од денот на внесувањето во евиденцијата.

Член 11

Гостинскиот спортски клуб кој учествува на спортски натпревар со зголемен ризик е должен да:

- го известува организаторот на спортскиот натпревар за организираното доаѓање на неговите навивачи, како и за сите елементи битни за клубот и неговите навивачи, најдоцна 72 часа пред почетокот на спортскиот натпревар,
- ја утврди маршрутата на движење на неговите навивачи, за кои претходно го известил организаторот на спортскиот натпревар во координација со Министерството за внатрешни работи,
- одреди редари и одговорно лице од клубот кои ќе патуваат заедно со неговите навивачи за кои претходно го известил организаторот на спортскиот натпревар и го задолжи одговорното лице да го информира Министерството за внатрешни работи за текот на организираното патување и пристигнување на навивачите,
- води евиденција за отстапени влезници од организаторот на спортскиот натпревар со податоци содржани во евиденцијата утврдена во член 10 став 1 алинеја 16 од овој закон и
- преземе и други потребни мерки за клубот и неговите навивачи да не бидат причина за предизвикување на насилство и недостојно да се однесуваат на спортскиот натпревар.

Личните податоци од ставот 1 алинеја 4 на овој член се чуваат три години од денот на внесувањето во евиденцијата.

Член 11-а

Министерот за внатрешни работи ја пропишува формата и начинот на водење на евиденцијата за лица на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари и на евиденцијата за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ги пропишува формата и начинот на водење на евиденцијата што ја води организаторот на спортскиот натпревар за продадени и отстапени влезници и на евиденцијата што ја води гостинскиот навивачки клуб за отстапени влезници од организаторот на спортскиот натпревар.

Член 12

Министерството за внатрешни работи за време на одржувањето на спортските натпревари со зголемен ризик ги презема сите потребни мерки за спречување на насилство и недостојно однесување на сите учесници.

Министерството за внатрешни работи најмалку 24 часа пред почетокот на спортскиот натпревар со зголемен ризик врши увид во смисла дали организаторот ги презел потребните мерки кои се однесуваат за спречување насилство и недостојно однесување на учесниците и доколку записнички констатира одредени недостатоци на организаторот му дава насоки за нивно отстранување.

Главата II-а „КАЗНЕНА ОДРЕДБА“ и членот 12-а се избришани.

III. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку постапи во спротивност со одредбите од членот 3 став 1 алинеи 1 и 2 од овој закон.

Глоба во износ од 550 до 750 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку постапи во спротивност со одредбите од членот 3 став 1 алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој закон.

Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичкото лице од член 3 став 2 од овој закон, доколку постапи во спротивност со одредбите од член 3 став 1 од овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку не постапи согласно член 13-в став 1 од овој закон.

Член 13-а

За прекршоците утврдени во член 13 ставови 1 и 2, а во врска со член 3 став 1 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој закон надлежниот суд на физичкото лице може да му изрече и прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари во траење најмногу до три години.

Член 13-б

Надлежниот суд за правосилната одлука со која е изречена прекршочна санкција, забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари го известува подносителот на барањето за поведување на прекршочна постапка, како и националните спортски федерации.

Националните спортски федерации од ставот 1 на овој член се должни да го известат организаторот на спортскиот натпревар за лицата на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари, како и спортскиот клуб доколку тие лица се негови регистрирани навивачи.

Организаторот на спортскиот натпревар или договорниот дистрибутер за продажба на влезници ќе одбијат да продадат или отстапат влезница за одреден натпревар на лице на кое е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари.

Организаторот на спортскиот натпревар е должен да ги преземе сите мерки за оневозможување на пристап во спортскиот објект на лице за кое знае или е должен да знае дека му е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари.

Член 13-в

Лицето на кое му е изречена прекршочна санкција, забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари, должно е најдоцна два часа пред почетокот на спортскиот натпревар да дојде и остане во надлежната полициска станица според местото на живеење или престојување за време на спортскиот натпревар и еден час по завршување на спортскиот натпревар.

Во случај кога лицето од ставот 1 на овој член поради здравствени причини, професионални обврски или други оправдани причини, кои не трпаат одложување, не е во можност да дојде и остане во надлежната полициска станица, е должно да ја извести надлежна-

та полициска станица според местото на живеење или престојување за адресата на која ќе се наоѓа во временскиот период од ставот 1 на овој член.

Министерството за внатрешни работи проверува дали лицето од ставот 1 на овој член се наоѓа на адресата од ставот 2 на овој член.

Во случај кога лицето нема да се јави во надлежната полициска станица, Министерството за внатрешни работи, во рамките на своите овластувања ќе ги преземе сите неопходни мерки и дејствија за негово пронаоѓање, со цел извршување на изречената прекршочна санкција.

Член 13-г

За лицата на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари Министерството за внатрешни работи води евиденција.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат особено следниве лични податоци: реден број, датум на евидентирање, име и презиме на сторителот на прекршокот, датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, вид на прекршокот, број и датум на правосилна одлука со која е изречена прекршочната санкција, за кои спортски натпревари се однесува забраната, времетраење на забраната за влез и присуство на сите или на одредени спортски натпревари и припадност на навивачка група.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

Член 14

Глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на организаторот на спортскиот натпревар, ако:

- не преземе мерки за сузбивање и спречување на насилство и недостојно однесување на спортскиот натпревар (член 4 став 1);
- не соработува со надлежните органи (член 4 став 2);
- не обезбеди доволен број редари (член 5 став 1);
- не постапи согласно со членот 7 од овој закон;
- не соработува со Министерството за внатрешни работи и не обезбеди присуство на служба за медицинска помош и на други надлежни органи и организации и јавни служби (член 8);
- не постапи согласно со членот 10 на овој закон и
- не постапи согласно со членот 13-б став 4 од овој закон.

Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на спортскиот клуб за прекршокот од ставот 1 на овој член.

Член 14-а

Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на организаторот на спортскиот натпревар ако не постапи согласно со насоките на Министерството за внатрешни работи и не ги отстрани констатираните недостатоци (член 12 став 2).

Член 14-б

Глоба во износ од 1.100 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на надлежната национална спортска федерација доколку не постапи согласно член 9 став 3 од овој закон.

Глоба во износ од 1.100 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на националната спортска федерација доколку не го извести организаторот на спортскиот натпревар и спортскиот клуб за лицата на кои им е изречена прекршочната санкција (член 13 -б став 2).

Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во националната спортска федерација за прекршоците од ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 15

Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на гостинскиот спортски клуб, ако во рок од 72 часа не ја извести надлежната национална спортска федерација и организаторот на спортскиот натпревар и не ги преземе потребните мерки согласно со членовите 8-б и 11 од овој закон.

Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на спортскиот клуб за прекршокот од ставот 1 на овој член.

Член 15-а

За прекршоците утврдени во членовите 13, 14, 14-а, 14-б и 15 од овој закон униформираниот полициски службеник е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување униформираниот полициски службеник составува записник во кој се забележуваат битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место.

Униформираниот полициски службеник во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот му издава платен налог.

Износот на изречената глоба во платниот налог од ставот 3 на овој член е минимумот од утврдениот износ на глоба за прекршоците утврдени во членовите 13, 14, 14-а, 14-б и 15 од овој закон.

Доколку сторителот на прекршокот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице записникот и платниот налог го потпишува службеното, односно одговорното лице кое се нашло на самото место.

Во случај кога сторителот на прекршокот не е согласен за поведување на постапка за порамнување, униформираниот полициски службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Униформираниите полициски службеници се должни да водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: реден број, датум на евидентирање, име и презиме на сторителот на прекршокот, датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, вид на прекршокот, број и датум на платниот налог кој му се издава и исходот од постапката.

Униформираниите полициски службеници се должни личните податоци од ставот 9 на овој член да ги обработуваат и евиденцијата и да ги водат согласно со прописите за заштита на личните податоци.

Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

Член 15-б

За сите прекршоци предвидени со овој закон прекршочната постапка ја води надлежен суд.

Член 16

(член 20 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14)

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3468.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Берово се пренесува во сопственост, без надоместок, на недвижни ствари: згради, Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово и стара „Кино сала Берово“, евидентирани во лист В од Имотен лист бр. 8423 и бр. 58643 кои се лоцирани на КП бр. 2553/2 и КП бр. 2553/5 на ул. „Маршал Тито“ бб, сопственост на Република Македонија и тоа:

1. Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово евидентиран во Имотен лист бр. 8423 КО Берово лоциран на КП бр. 2553/2:

- зграда бр. 1. намена на зграда култура, влез 1, кат 1, деловна просторија внатрешна површина од 239 м²;

- зграда бр. 1. намена на зграда култура, влез 1, подрум, помошна просторија внатрешна површина од 52 м²;

- зграда бр. 1. намена на зграда култура, влез 1, кат приземје, деловна просторија, внатрешна површина од 197 м²;

- зграда бр. 1. намена на зграда култура, влез 2. кат приземје, деловна просторија, внатрешна површина од 15 м²;

- зграда бр. 1. намена на зграда култура, влез 3, кат приземје, помошна просторија, внатрешна површина од 8 м²;

2. Стара „Кино сала“ - Берово евидентирана во Имотен лист бр. 58643 КО Берово лоциран на КП бр. 2553/5:

- зграда бр. 1. намена на зграда кино сала, влез 1, кат приземје, деловна просторија, внатрешна површина од 239 м² и

- зграда бр. 2. останати помошни објекти, влез 1, кат приземје, помошна просторија, внатрешна површина од 25 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3661/2
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3469.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ, РЕВИДИРАН ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР, НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА АД - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и Финансискиот извештај, ревидиран од овластен ревизор, на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, за периодот од 1.01.2013 до 31.12.2013 година, бр.02-2465/8 од 12.06.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, на седницата одржана на 12.06.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5166/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3470.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА АД - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.01.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, за периодот од 1.01.2013 до 31.12.2013 година, бр.02-2465/9 од 12.06.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, на седницата одржана на 12.06.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5166/2
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3471.

Врз основа на член 57 став 1 алинея 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2014/2015 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-486/7 донесена на 181-та седница, одржана на 21.03.2014 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 2014/2015 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 07-582/3 донесена на 175-тата седница, одржана на 30.04.2014 година и Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2014/2015 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0901-371/16 донесена на 100-та седница, одржана на 10.03.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5425/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3472.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), член 12 став 4 и 23 став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО“

Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона „Берово“.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Технолошко индустриската развојна зона е: Технолошко индустриска развојна зона „Берово“.

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Берово“.

Член 4

Технолошко индустриската развојна зона „Берово“ е дефинирана со државна урбанистичка планска документација согласно член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14).

Технолошко индустриската развојна зона „Берово“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 174114 м² која претставува: КП 6784/2, КП 6777/1 и КП 6785 заведени во Имотен лист број 5454 за КО Берово – вон град.

Член 5

Технолошко индустриската развојна зона „Берово“, се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 6

Технолошко индустриската развојна зона „Берово“ се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоната во име на Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 8

Заради вршење на работите во врска со управувањето и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони со земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука, управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да го дава под закуп согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5546/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3473.

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Старо Нагоричане се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со краткорочен кредит во износ од 1.800.000,00 денари.

Член 2

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Општина Старо Нагоричане ќе ги користи за финансирање на Проектот од Втора ИПА компонента – прекугранична соработка, со цел завршување на активностите на проектот „Да се задржат младите во прекуграничен регион - new-Y4Y“, под следните услови:

- каматна стапка: 5,75% годишно;
- рок на отплата: 6 (шест) месеци;
- начин на враќање на каматата и главницата: квартално.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се склучи помеѓу Општина Старо Нагоричане и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5877/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3474.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОРАОВИЦА КО ОРАОВИЦА – ВОН Г.Р. ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ораовица КО Ораовица-вон г.р., општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 75431м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
907	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	5
913/2	Ораовица-вон г.р.	Дрлин Камен	нива	5
899	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	5
886	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	4
889	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	4
914	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	4
902	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	6
1093/1	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	2
909	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	4
913/1	Ораовица-вон г.р.	Д. Камен	нива	5
890	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	4
908	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	5
887	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	4
1493/1	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	3
1493/2	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	3
1151	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	2
1092	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	3
1588	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	нива	5
1573	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	нива	5
1573	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	нива	6
1570	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	нива	5
1564	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	нива	6
1585	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	пасиште	3
1587	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	нива	5
1571	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	пасиште	4
1129	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	3
1507	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	2
1150	Ораовица-вон г.р.	Краиште	интензивно лозје	3
1027	Ораовица-вон г.р.	Краиште	лозје	3
184	Ораовица-вон г.р.	Село	нива	5
1049	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	3
1042	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	3
1468	Ораовица-вон г.р.	Краиште	нива	4
1560	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	пасиште	4
1583	Ораовица-вон г.р.	Чалилак	пасиште	3
806	Ораовица	Село	нива	4
672	Ораовица	Село	нива	2
671	Ораовица	Село	нива	2
662	Ораовица	Село	нива	3
259/2	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	7
1043/1	Ораовица-вон г.р.	Краиште	интензивно лозје	4
259/1	Ораовица-вон г.р.	Орлин Камен	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				832690м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5916/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3475.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СКЛАДОВИ И СЕРВИСИ КО КРАТОВО ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена лесна и незагадувачка индустрија, складови и сервиси КО Кратово, општина Кратово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2943	Кратово	Габреш	лозе	3
2942	Кратово	Габреш	ливада	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8409м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 5926/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3476.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД ОД БРАНА ГЛАЖЊА ДО РЕЗЕРВОАР ЗА СЕЛО ЛИПКОВО КО ЛИПКОВО - ВОН Г.Р. И КО ГЛАЖЊА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод од брана Глажња до резервоар за село Липково КО Липково-вон г.р. и КО Глажња, општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 25734 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 455	Глажња	Самоков	пасиште	5
дел 458	Глажња	Самоков	пасиште	6
дел 461	Глажња	Самоков	пасиште	6
дел 462	Глажња	Самоков	нива	5
дел 456	Глажња	Самоков	пасиште	6
дел 465/2	Глажња	Самоков	пасиште	6
дел 46	Липково-вон г.р.	Глабучица	пасиште	4
дел 119	Липково-вон г.р.	Керенец	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 42	Липково-вон г.р.	Брдо на Имет	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 76	Липково-вон г.р.	Глабучица	нива	2
дел 63	Липково-вон г.р.	Глабучица	пасиште	4
дел 78	Липково-вон г.р.	Глабучица	пасиште	4
дел 8	Липково-вон г.р.	Керенец	пасиште	4
дел 59	Липково-вон г.р.	Глабучица	пасиште	4
дел 50	Липково-вон г.р.	Глабучица	нива	6
дел 77	Липково-вон г.р.	Глабучица	пасиште	4
дел 13	Липково-вон г.р.	Лазово	овоштарник	5
дел 15	Липково-вон г.р.	Лазово	овоштарник	5
дел 12	Липково-вон г.р.	Лазово	овоштарник	5
дел 60/1	Липково-вон г.р.	Глабучица	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				51600м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5937/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3477.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ГАБРОВСКА РЕКА СО РЕФ.БР.104 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО ДОБРОШТЕ-ВОН-ГРАД И КО ПРВЦЕ ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Габровска Река со Реф. бр. 104 со пропратни објекти КО Доброште-вон-град и КО Првце, општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 11637м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцела бр.	Катастарска општина	Видово место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1	Првце	Земјна кука	пасиште	8
дел 3	Доброште-вон-град	Мета Рок	пасиште	8
дел 1	Доброште-вон-град	Језеро	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				13900м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5941/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3478.

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седница одржана на 23 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ - ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Ратко Капушевски се отповикува од управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје, поради истек на мандатот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6242/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3479.

Врз основа на 215 став 1 алинеја 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ - ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. За управител на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје се избира Златко Перински.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6243/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3480.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО, ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за постдипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, за академската 2014/2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/2014), во член 8, во ставот 2, по зборот „македонскиот“ се додаваат зборовите „и во најмалку еден електронски медиум“.

По ставот 2 се додава нов став, став 3, кој гласи:

„Доколку по објавениот конкурс не може да се изврши избор на соодветни кандидати, истиот ќе се поништи и во рок од два дена од поништувањето на конкурсот, повторно ќе се објави нов конкурс“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6380/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3481.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користење на движните ствари и тоа:

Ред.бр.	Опрема за спортски игралишта	количина
1.	гол со мрежа за фудбал	1
2.	мрежа за тенис	1
3.	кош за кошарка	2
4.	мрежа за одбојка	1
5.	мрежа за бадмингтон	2
6.	метални столбови за одбојка	2
7.	метални столбови за бадмингтон	2
8.	пластични ленти за обележување на терените за организирање на спортски игри кошарка и одбојка	82м
9.	пластични ленти за обележување на терените за организирање на спортски игри бадмингтон	260м

Ред.бр.	Опрема за детски игралишта	количина
1.	платформи од дрвена конструкција со метална ограда и рукохвати	2
2.	детска лулашка со две седишта	2
3.	детска лулашка со корпи	2
4.	подвижен мост изработен од дрвена конструкција	2
5.	справа за одење со раце од дрвена конструкција	2
6.	дрвена голема клацкалка	2
7.	мала дрвена клацкалка	2
8.	трамболина со три платформи изработена од дрво	2
9.	дрвена ограда за игралиште	108м
10.	дрвена порта	2

Ред.бр.	Опрема во сервисен пункт	количина
1.	дрвена маса за гости за јадење 80/80/75см	17
2.	метална столица за гости за пиење кафе 65/55/85см	36
3.	дрвена маса за пиење кафе 65/65/55см	9
4.	дрвена фотелја за гости за пиење кафе 105/96/82см	8

5.	дрвена маса за пиење кафе 80/55см	4
6.	дрвена фотелја за гости за пиење кафе 106/106/96см	16
7.	дрвена маса за пиење кафе ф70/45см	4
8.	дрвен двосед за гости за пиење кафе 194/96/82см	6
9.	дрвена маса за пиење кафе 130/65/55см	3

Ред.бр.	Плажа и урбана опрема	количина
1.	пластични лежалки за плажа	567
2.	чадори за плажа од платно	122
3.	чадори за плажа од трска	30
4.	дрвен плажен балдахин	13
5.	дрвена кабина за пресоблекување	8
6.	дрвена спасувачка кула	3
7.	туш за плажа	8

Ред.бр.	Санитарна опрема	количина
1.	WC школка со ниско монтажено казанче со цела потребна опрема	22
2.	писоари	9
3.	комплет керамички мијалник	25
4.	туш када, со димензии 90 x 90 цм	1
5.	метален држач за тоалетна роло хартија	22
6.	метален држач за пешкир	9
7.	пластична сапуњерка	25
8.	огледало 60x40см	25

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на Општина Дојран без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на Општина Дојран со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 42-6228/1
23 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3482.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА
СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Христина Келеман се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија се именува Дејан Герасимовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5848/2
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3483.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ**

1. Катерина Алексоска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Бирото за лекови, орган во состав на Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6244/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3484.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 164/2013, 27/2014 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ**

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за лекови се именува Марија Дарковска - Серафимовска. 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6245/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

3485.

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 9 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за висината на трошоците во постапката за издавање на регистарски табlici („Службен весник на Република Македонија“ број 31/12), во Прилогот по точката 31. се додава нова точка 32., која гласи:

„32.	Регистарски табlici за моторни возила со содржина на броевите на регистарските табlici по барање на сопственикот	2 (пар)	7.380,00 денари“
------	--	---------	------------------

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-52975/1
22 јули 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

3486.

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 6 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР-
СКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ
НА ВОЗИЛАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање („Службен весник на Република Македонија“ број 107/11, 29/12 и 164/12), по членот 10 се додава нова глава IV-а. и нов член 10-а кои гласат:

„IV-а. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА СО СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТ

Член 10-а

(1) Регистарската таблица за моторно возило со содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот се изработува согласно член 2 ставови 1, 2 и 3 од овој правилник, при што за четирите броеви на регистарскиот број сопственикот на возило-то може да побара регистарска таблица што содржи:

- комбинации на броеви од 0001 до 0009 или
- четири идентични (исти) броеви и тоа: 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 и 9999.

(2) Комбинацијата на броеви од ставот (1) на овој член е во рамките на буквената серија што се издава односно е на ред на издавање во органот за регистрација каде што возилото е регистрирано.“

Член 2

По членот 14 се додава нова точка 2-а. и три нови членови 14-а, 14-б и 14-в кои гласат:

„2-а. Начин и постапка на издавање на регистарски таблици за моторни возила со содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот

Член 14-а

(1) При поднесување на барањето за регистрација на возилото, сопственикот на возилото за регистарската таблица од член 10-а од овој правилник поднесува и барање за содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот (Образец бр. 47).

(2) Барањето за содржина на броевите на регистарските таблици се печати на хартија во бела боја со димензии А-4 формат, и содржи:

- наслов на органот до кого се поднесува барањето;
- наслов на барањето;
- содржина на регистарската ознака на возилото: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, четири регистарски броеви и променлива буквена ознака составена од две букви на латиница;
- податоци за подносителот на барањето: име, презиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, место и адреса на живеење, назив на правен субјект, седиште на правен субјект, време на поднесување на барањето, датум и место на поднесување на барањето, место за потпис на подносителот, податоци за контакт и потпис на службеното лице кое го примило барањето;
- прилози кон барањето и појаснување;
- согласност од подносителот на барањето за обработка на неговите лични податоци и место за потпис на подносителот, и
- упатство за пополнување на барањето.

Член 14-б

Регистарските таблици од членот 10-а од овој правилник се издаваат само во случај кога е извршена регистрација на возилото во Република Македонија.

Член 14-в

Регистарските таблици од членот 10-а од овој правилник нема да се издадат на сопственикот на возилото во случај кога содржината на броевите која ја избрал е веќе издадена.“

Член 3

Во членот 23 зборовите „Образецот бр. 46“ се заменуваат со зборовите „Обрасците бр. 46 и 47“.

Член 4

Образецот бр. 47 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-52976/1
22 јули 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Образец бр. 47

ДО

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

БАРАЊЕ
ЗА СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ
ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТ**1. БАРАМ РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА НА ВОЗИЛОТО ДА ГИ СОДРЖИ**
СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ

Буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница	Четири регистарски броеви	Променлива буквена ознака составена од две букви на латиница

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име	Презиме

Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Место и адреса на живеалиште
Назив на правен субјект		
Седиште на правен субјект		

Време на поднесување на барањето (час и минута) _____

Датум и место на поднесување
на барањето

Потпис на подносителот

_____, 20____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

3. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од надлежен државен орган
☐	Доказ за упис на дејноста на правното лице во трговскиот регистар
☐	Сериски број на предходната сообраќајна дозвола (*)
☐	Број на предходните регистарски ознаки на возилото (*)
☐	Орган на издавање (*)

Доказите означени со звезда (*) се смета дека се поднесени кон барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

4. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од точка 3 од ова барање.

Потпис на подносителот

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ:

- Податоците од точката 2 ги пополнува подносителот на барањето;
- Податоците од точките 1 и 3 ги пополнува службеното лице;
- Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“;
- Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во точката 3 кои се означени со ѕвезда (*), а Министерството за внатрешни работи не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барање.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3487.**

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ И ДОМАШНИ ПАРИ И ЧЕКОВИ
КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ И НЕРЕЗИДЕНТИТЕ ГИ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.

Член 2

Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија е на македонски јазик и англиски јазик и содржи:

- лични податоци за лицето кое ги внесува или изнесува ефективните странски и домашни пари и чекови од Република Македонија,
- податоци за сопственикот на ефективните странски и домашни пари и чекови кои се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија,
- податоци за ефективните странски и домашни пари и чекови кои се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија,
- податоци за потеклото и намената на ефективните странски и домашни пари и чекови кои се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија,
- податоци за транспортот,
- потпис на лицето кое го пополнило образецот,
- потпис на овластен царински службеник,
- печат од надлежен царински орган,
- датум и
- општи информации и упатство за пополнување на образецот.

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе опочне да се применува од 1 септември 2014 година.

Бр. 12-25166/1
22 јули 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

ПРИЛОГ

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ И ДОМАШНИ ПАРИ И ЧЕКОВИ КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ И НЕРЕЗИДЕНТИТЕ ГО ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <i>Прочитајте го упатството пред пополнување на овој образец</i> Користете големи букви/обележете ги соодветните полиња	мк Архивски број
1. Вие ☐ Влегувате во Република Македонија ☐ Излегувате од Република Македонија		
2. Лични податоци ☐ Машко ☐ Женско Место на издавање		
Презиме		Датум на издавање
Име		Матичен број
Државјанство		Адреса
Датум на раѓање		(улица/бр.)
Место на раѓање		Град
Документ за идентификација ☐ Пасош ☐ Лична карта ☐ Друго		Поштенски број
Број на пасош/ЛК		Земја
3. Вие сте сопственик ☐ Да (одете на дел 4) ☐ Не, сопственикот е: ☐ Правно лице ☐ Физичко лице (ако не, пополнете ги податоците за сопственикот)		
Правно лице		Адреса Улица/бр.
ЕДБ		Град
Презиме		Поштенски број
Име		Земја
4. Податоци за ефективни пари/чековите		
	Износ	Валута
Банкноти, монети		
Чекови		
5. Потекло и намена на ефективните пари/чековите		
Потекло		
Намена		
Вие сте примателот ☐ Да (одете на дел 6) ☐ Не, примателот е: ☐ Правно лице ☐ Физичко лице (ако не, пополнете ги податоците за примателот)		
Правно лице		Адреса Улица/бр.
ЕДБ		Град
Презиме		Поштенски број
Име		Земја
6. Податоци за транспорт		
Начин на транспорт	☐ Воздух ☐ Друмски ☐ Железнички ☐ Друго	
Транспортна компанија		Референтен број
Земја на поаѓање		Датум на поаѓање
Земја на транзит		Транзитен датум
Дестинација		Датум на пристигање
7. Потпис на лицето кое го пополнило образецот Изјавувам дека сите податоци прикажани погоре се точни. Јас сум свесен дека лажна, неточна или непотполна пријава подлежи на глоба и одземање на готовината и/или чековите од страна на надлежниот царински орган.		
Датум 		Потпис на овластен царински службеник Печат на надлежен царински орган
Само за службена употреба Пријавено ☐ ДА ☐ НЕ Одземени ефективни пари и чекови ☐ ДА ☐ НЕ Одземен износ на ефективни пари и валута _____ Одземен износ и валута во чекови _____		

Општи информации

Согласно со член 29 од Законот за девизното работење, имате обврска при влез или излез во или од Република Македонија, пред надлежниот царински орган да пријавите ефективни пари и чекови, во износ од 120.000 денари и/или 10.000 евра и повеќе, а може да пријавите и износи помали од 10.000 евра.

Во случај на лажна, неточна или нецелосна пријава ќе се смета дека ја немате исполнето обврската за пријавување на преносот на готовината или чековите при влез или излез во или од Република Македонија, за што ќе Ви биде изречена глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност (член 56-а од Законот за девизното работење), а непријавениот износ над дозволеният ќе се одземе од страна на царинскиот орган (член 57 од Законот за девизното работење).

- Пополнување на образецот

Сите необоени делови мора да бидат пополнети со печатни букви.

1. Влегување и излегување од Република Македонија

Обележете ја коцката „Влегувате во Република Македонија“ при влез во Република Македонија.

Обележете ја коцката „Излегувате од Република Македонија“ при излез од Република Македонија.

2. Лични податоци за декларантот

Внесете ги податоците кои се наведени во Вашиот документ за лична идентификација (надлежните власти може да направат копија од Вашиот документ за лична идентификација).

Матичен број: внесете го Вашиот личен идентификациски број.

3. Лични податоци за сопственикот

Доколку не сте сопственик на готовината/чековите, пополнете ги податоците за сопственикот. Сопственикот може да биде физичко или правно лице. Обележете ја соодветната коцка и пополнете ги податоците. Доколку го знаете, внесете го и даночниот број на правното лице.

Доколку има повеќе сопственици, внесете ги податоците за останатите сопственици на дополнителни обрасци. За оваа цел, може да употребите дополнителни обрасци. Сите податоци ќе се сметаат за една изјава. Сите дополнителни обрасци мора да бидат потпишани.

4. Податоци за ефективните пари/чековите

Пополнете го точниот износ на готовината или чековите и валутата. Информацијата треба да биде дадена на следниот начин: 12.600 евра, или 18.654 американски долари, или 20 030 фунти, или чекови во износ од 17 000 евра.

5. Потекло и намена на ефективните пари/чековите

Потекло: опишете од каде потекнуваат ефективните пари/чековите (на пр. наследство, заштеди, продажба на имот и др.).

Намена: накратко објаснете ја намената (на пр. стекнување на имот, инвестиции и др.).

Примател на ефективните пари или чековите: може да биде физичко лице или правно лице (на пр. компанија/фирма).

Означете го соодветното поле и пополнете ги бараните податоци.

Доколку го знаете даночниот број, Ве молиме да го внесете.

Доколку има повеќе приматели, внесете ги податоците за секој посебно на дополнителен Образец. За оваа цел, може да се употребат дополнителни копии од образецот за пријавување, кои ќе се сметаат за составен дел на оваа пријава. Сите дополнителни обрасци мора да бидат потпишани.

6. Податоци за транспорт

Означете со „X“ „Воздух“ доколку влегувате/излегувате со авион. Напишете го бројот на летот или регистарскиот број на авионот во полето „Референтен број“.

Означете со „X“ „Друмски“ доколку влегувате/излегувате со кој било вид на моторно возило (автомобил, автобус, камион, моторцикл). Напишете го бројот на регистарската табличка на возилото и кодот на земјата во полето „Референтен број“.

Означете со „X“ „Железница“ доколку влегувате/излегувате со воз. Напишете го видот на возот и бројот на возот во полето „Референтен број“.

Означете со „X“ „Друго“ доколку ниеден од горенаведените транспортни методи не бил употребен (на пр. пешки, велосипед).

7. Потпис на лицето кое го пополнило образецот

По пополнување на образецот, потпишете го. Царинскиот службеник задолжително ви издава копија од пополнетиот образец.

 The Republic of Macedonia	CASH AND CHECKS DECLARATION FORM Read the notes on the reverse before completing this form USE CAPITAL LETTERS/TICK AS APPROPRIATE	EN Archive number
1. You are ☐ Entering Republic of Macedonia ☐ Leaving Republic of Macedonia		
2. Personal details ☐ Male ☐ Female Issuing place		
Surname(s)		Issuing date
Name(s)		Personal number
Nationality		Address (Street/no.)
Date of birth		City
Place of birth		Zip/post code
ID-document ☐ Passport ☐ ID ☐ Other		Country
Passport/ID number		
3. You are the owner ☐ Yes (if yes, go to part 4) ☐ No, the owner is a: ☐ Legal Entity ☐ Natural Person (if no, fill in the details of the owner)		
Legal Entity		Address (Street/no.)
VAT number		City
Surname(s)		Zip/post code
Name(s)		Country
4. Details of the cash/checks		
	Amount	Currency
Cash (banknotes, coins)		
Checks		
5. Origin and intended use of the cash/checks		
Origin		
Intended use		
You are the intended recipient ☐ Yes (if yes, go to part 6) No, the intended recipient is a: ☐ Legal Entity ☐ Natural Person (if no, fill in the details of the intended recipient)		
Legal Entity		Address (Street/no.)
VAT number		City
Surname(s)		Zip code
Name(s)		Country
6. Transport details		
Means of transport	☐ Air ☐ Road ☐ Rail ☐ Other	
Transport company	Reference number	
Country of departure	Departure date	
Via (Transit Country)	Transit date	
Country of destination	Arrival date	
7. Signature of declarant I declare that all above details are correct. I am aware that a false, inaccurate or incomplete declaration is liable to penalties and detention or confiscation of the cash by the by the competent authority.		
Signature of the customs officer Stamp of competent customs authority		For official use only Recording ☐ Yes ☐ No Seized cash and checks ☐ Yes ☐ No
		Seized amount of cash and currency _____ Seized amount of checks and currency _____
Date _____		

General Information:

Pursuant to article 29 of the Law on Foreign Exchange Operations, you have obligation before the competent customs authority to declare effective cash and checks upon entering or leaving the Republic of Macedonia, in the amount of 120.000 Denars or more and 10.000 Euros or more. In your own will you can declare amounts lower than 10.000 Euros.

In case of false, inaccurate or incomplete declaration, it will be considered that you have not complied with the obligation to declare the transportation of cash and checks upon entering or leaving the Republic of Macedonia and you will be fined in the amount of 1.500 to 3.000 Euros, and the undeclared amount will be seized by the customs authority.

- **Explanatory notes**

All parts in white must be completed in capital letters

1. Entering the Republic of Macedonia and Leaving the Republic of Macedonia

Tick the box 'Entering the Republic of Macedonia when you are entering the Republic of Macedonia on a journey that started outside the Republic of Macedonia.

Tick the box 'Leaving the Republic of Macedonia when you are leaving the Republic of Macedonia on a journey that will end outside the Republic of Macedonia.

2. Personal details of the declarant

Enter the details as they appear in your ID-Document (the competent authorities can make a copy of your ID and/or travel documents).

Personal Number: enter your personal tax identification number, personal social security number or similar unique personal identification number.

3. Personal details of the owner

If you are not the owner of the cash give details of the owner. The owner can be a natural person or a legal entity.

Tick the appropriate box and fill in the details. Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.

If there is more than one owner, enter the details of the other owners on annexed documents. For this purpose extra copies of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.

4. Details of the cash/checks

Complete the exact amount per currency and per type of the effective cash and checks. Provide this information in the following format: example 10 358 EUR or 17 501 US DOLLAR or 19 471, 18 BRITISH POUNDS or checks for a value of 15 000 EUR.

5. Origin and intended use of the cash / monetary instruments

Origin: indicate where the cash declared comes from e.g. an inheritance, savings, from a sale of property, etc.

Explain briefly the intended use; e.g. acquisition of property, investment etc.

The intended recipient can be a natural person or a legal entity (e.g. a company). Tick the appropriate box and fill in the details.

Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.

If there is more than one intended recipient, enter the details of the other intended recipients on annexed documents.

For this purpose an extra copy of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.

6. Transport details

Tick "X" "Air" on entering/leaving by aircraft. Provide the flight number or the registered number of the aircraft under Box 'Reference number'.

Tick "X" "Road" on entering/leaving by any kind of motorized road vehicle (car, bus, truck, motorcycle etc.). Provide the official registration number and country code of the vehicle under Box 'Reference number'.

Tick "X" "Rail" on entering/leaving by train. Provide the train type and the train number under Box 'Reference number'.

Tick "X" "Other" if none of the other transport methods were used (e.g. pedestrian traffic, bicycle).

7. Signature of declarant

Sign the declaration and fill in the date. The customs official shall give you an endorsed copy of your declaration.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3488.

Врз основа на членот 84 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/06, 35/08 и 150/10), по претходно мислење од општата седница на Врховниот суд на Република Македонија, министерот за правда донесе

ДЕ ЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СУДСКИОТ ДЕЛОВНИК

Член 1

Во Судскиот деловник („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/13) во член 2 во ставот 7 бројот „7“ се заменува со бројот „6“.

Ставот 9 се менува и гласи:

„Стручните мислења на Комисијата од ставот 6 на овој член, за примена на Судскиот деловник и неговото усогласување со законите се доставуваат до судовите“.

Член 2

Во член 4 алинејата 3 се менува и гласи:

„- автоматизиран компјутерски систем за управување со судските предмети – машинска и програмска опрема за евидентирање, чување и користење на податоците за судските дејствија,“

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- веб портал – веб страница која овозможува услуги од повеќе извори,“

Алинејата 14 се менува и гласи:

„- уписник – книга за евиденција на одредени видови предмети,“

Алинејата 19 се менува и гласи:

„- архивиран предмет – предмет кој ги исполнува условите за архивирање,“

Алинејата 23 се менува и гласи:

„- електронски запис – податоци кои се чуваат во компјутер на дефиниран начин,“

Алинејата 24 се менува и гласи:

„- електронски сертификат – дигитален идентификационен документ кој ги содржи податоците за корисникот издаден од сертификационо тело,“

Алинејата 25 се менува и гласи:

„- веб страница на судот – мрежно место на судот на кое посетителите се информираат за судот,“

Алинејата 26 се менува и гласи:

„- прием по електронски пат – прием на писмена по електронски пат во електронско сандаче,“

По алинејата 26 се додава нова алинеја 27, која гласи:

„- електронско сандаче – виртуелен простор каде се складираат писмената пратени по електронски пат,“

Алинејата 27 се менува и гласи:

„- регистрирана лична сметка на судскиот веб портал – идентификатор на регистриран корисник на електронско сандаче,“

Член 3

Во членот 22 зборовите „(Образецот бр.3)“ се бришат.

Член 4

Во член 27 во ставовите 2 и 3 по зборовите „судскиот администратор“ се додаваат зборовите „или лице овластено од претседателот на судот“.

Член 5

Во член 62 во ставот 2 зборовите „(секретаријат, писарница на канцеларија, оддел или отсек за материјално-финансиско работење и логистика, судска статистика, односи со јавност и протокол и други организациони единици кои вршат определени работи од судската управа)“ се бришат.

Член 6

Во член 66 ставот 1 се менува и гласи:

„Работата во судовите се врши во судски оддели и специјализирани судски оддели.“

Во ставот 2 зборовите „Специјализираните судски оддели се формираат во зависност од видот и обемот на работа во судот, и тоа во кривична област, малолетнички криминалитет, граѓански, трговски, работни и управни спорови и за други покарактеристични видови спорови од делокругот на работата на судовите.“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Специјализираните судски оддели се формираат во зависност од видот и обемот на работа во судот, и тоа во кривична област, малолетнички криминалитет, граѓански, трговски, работни и управни спорови и за други покарактеристични видови спорови од делокругот на работата на судовите.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 7

Во член 81 во ставот 1 зборот „пропишан“ се брише.

Член 8

Во членот 113 ставот 2 се брише.

Член 9

Во членот 116 ставот 2 се менува и гласи:

„Дежурството по работното време се извршува на повик.“

Член 10

Во член 128 во ставот 3 зборовите „12 pt“ во вториот и петиот ред се заменуваат со зборовите „11 pt“.

Член 11

Во член 135 во ставот 1 зборот „штембил“ се заменува со зборот „штембили“, а зборовите „(штембили бр.1-“ се бришат.

Член 12

Во член 138 во ставовите 1 и 2 зборовите „тркалезен печат“ се заменуваат со зборовите „печат во облик на круг“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Штембилите за правосилност и извршност се ставаат во десниот горен агол од изреката на одлуката и се заверуваат со печат во облик на круг на судот.“

Член 13

Во членот 155 ставот 7 се брише.
Ставот 8 станува став 7.

Член 14

Во членот 158 ставот 1 се менува и гласи:

„Писмената лично упатени, за организиран криминал и корупција, за конкурси, јавни наддавања и други писмена означени со степен на класифицирана информација се пратки кои судскиот службеник кој врши прием не е овластен да ги отвори и должен е веднаш по приемот откако на пликот ќе го стави датумот и времето (часот и минутата) на приемот, да ги предаде на лицата на кои се лично упатени, односно на овластените лица во судот.“

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи:

„Предавањето на обичните пратки на овластениот судски службеник за нивно отворање се врши непосредно, а за препорачаните пратки приемот писмено се потврдува преку книга.“

Член 15

Во член 165 во ставот 1 по бројот „20“ се става затворена заграда.

Во членот 165 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„На обвивката на списокот на предметите на Врховниот суд на Република Македонија се става скратен назив на ознаката на соодветниот уписник (Образец СД бр. 24 а, 24 б, 24 в)“.

Член 16

Во член 183 ставот 7 се брише.

Ставовите 8, 9 и 10 стануваат ставови 7, 8 и 9.

Член 17

По членот 190 насловот и членот 191 се менуваат и гласат:

„5. Службена белешка

Член 191

При составувањето на службената белешка за случаи кога треба да се примат помалку значајни изјави или податоци од странките или соопштенија на странките за извршеното службено дејствие се внесуваат и датумот и местото на извршувањето.

Службените белешки ги потпишува судијата, односно судскиот службеник кој ги составил. Ако белешката содржи изјава на странка или соопштение дадено на странка што е присутна, на белешката се потпишува странката.“

Член 18

По членот 191 насловот и членот 192 се менуваат и гласат:

„6. Записник

Член 192

За судските дејствија преземени во текот на постапката, на рочиштето, за поважните изјави и соопштувања на странките или другите учесници, изјавите кои тие ги даваат

вон претресот или рочиштето, како и за други дејствија на судот кога е тоа определено со посебни прописи, се составува записник во писмена форма, електронска форма или во форма на тонски запис.

Записникот задолжително се пишува и верифицира во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети, а само во исклучителни ситуации, надвор од судската зграда или технички пречки, може да се користи машина за пишување или компјутер, при што се составува во потребен број примероци со оглед на бројот на странките. По исклучок, кога записникот се составува надвор од судот (на самото место), може да се пишува и со мастило.

За примерокот од записникот странката плаќа определената такса, освен ако со друг пропис не е поинаку определено.

Записниците кои не се во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети треба да се евидентираат во листата на списи во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети и да се скенираат или препишат во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети.

Текот на рочиштето односно одделни негови делови можат да се бележат стенографски, звучно и филмски да се снимат.

Стенографските белешки и дешифрираниот текст се приклучуваат кон записникот.“

Член 19

Членот 193 се менува и гласи:

„За седниците на советите кога одлучуваат без расправа се води запис со следните податоци: датум на одржана седница, име и презиме на претседателот и членовите на советот, на записничарот и на известителот, број на предметот по кој се постапува, вид на барањето за кое е одлучено и каква одлука е донесена.“

Член 20

Во членот 202 ставот 2 се менува и гласи:

„Судските службеници поканите ги печатат на пропишан образец преку автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети.“

Член 21

Во членот 214 ставовите 3 и 4 се бришат.

Член 22

Во член 232 во ставот 1 зборот „судсот“ се заменува со зборот „судот“.

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите „на кој судот од повисок степен става приемен штембил.“

Член 23

Во член 233 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите „како и копија од придружниот извештај, кој се залепува според редоследот во пописот на списи.“

Член 24

Членот 241 се менува и гласи:

„Во судовите според видовите на предмети, се водат следните уписници:

** – начин на решавање може да биде : со одлука/ со акт кој не е одлука(разни акти) / со архивирање / со евидентирање / со анализа на поднесокот / со движење на предметот

*1 – активни додека постојат предмети по стариот закон

Основен суд				
Кривична област				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Истраги	Кривична истрага	Уписник за истраги *1	КИ	со одлука
		Уписник за оцена на обвинителен акт	К-ООА	со одлука
	Истраги-организиран криминал	Уписник за истраги-организиран криминал*1	КИОК	со одлука
		Уписник за оцена на обвинителен акт-организиран криминал	КОК-ООА	со одлука
Истражни дејствија	Определени истражни дејствија	Уписник за определени истражни дејствија *1	ОИД	со одлука
		Уписник за определени дејствија во претходна постапка	К-ПП	со одлука
		Уписник за утврдување незаконити дејствија	КНЗД	со одлука

	Определени истражни дејствија во организиран криминал	Уписник за определени истражни дејствија во организиран криминал*1	ОИДОК	со одлука
		Уписник за определени дејствија во претходна постапка во организиран криминал	КОК-ПП	со одлука
		Уписник за утврдување незаконити дејствија-организиран криминал	ОКНЗД	со одлука
	Овластено следење на комуникации	Уписник за овластено следење на комуникации	УОСК	со одлука
	Разни истражни дејствија*1	Уписник за разни истражни дејствија*1	КРИ	со одлука
		Уписник за краткотраен притвор*1	КРП	со одлука
	Разни истражни дејствија-организиран криминал*1	Уписник за разни истражни дејствија-организиран криминал*1	КРИОК	со одлука
		Уписник за краткотраен притвор-организиран криминал*1	КРПОК	со одлука
Кривично полнолетни	Предмети за кривично полнолетни	Уписник за кривични предмети	К	со одлука
	Разни кривични предмети	Уписник за разни кривични предмети	КР	со одлука
	Замолници во кривична област	Уписник на кривични замолници	ЗАМ-К	разни акти
	Предмети за кривичен совет	Уписник за кривичен совет (во претходна постапка) вон главен претрес	КС	со одлука
		Уписник за притвори	КСП	со одлука

	Уписник за разни кривични предмети во кривичен совет	КС-КР	со одлука
	Уписник за помилувања	КП	со одлука
	Уписник за вонредно ублажување на казна*1	КУК	со одлука
	Уписник за екстрадиции	ЕК	со одлука
	Уписник за условен отпуст	УО	со одлука
	Уписник за повторување на кривична постапка	КПОВ	со одлука
Организиран криминал	Предмети од организиран криминал	КОК	со одлука
	За кривичен совет -организиран криминал	КИОК-КС	со одлука
	Уписник за притвори-организиран криминал	КСП-КОК	со одлука
	Уписник за разни кривични предмети во кривичен совет-организиран криминал	КОК-КР	со одлука
	Уписник за условен отпуст-организиран криминал	КОК-УОПК	со одлука
	Уписник за помилувања-организиран криминал	КОК-КП	со одлука
	Уписник за вонредно ублажување на казна-организиран криминал*1	КОК-КУК	со одлука
	Уписник за екстрадиции	КОК-ЕК	со одлука

	Извршување на малолетнички затвор и воспитни мерки	Уписник за извршување на малолетнички затвор и воспитни мерки	КУИМК	со одлука
	извршување на кривични парични казни, трошоци и паушал	Уписник за извршување на кривични парични казни, трошоци и паушал	ИКП	со одлука
	Извршување на прекршочни глоби, трошоци и паушал	Уписник за извршување на прекршочна глоба, трошоци и паушал	ИПРК	со одлука
	Прекин на издржување на казна	Уписник за прекин од издржување на казна	ПК	со одлука
	Извршување на кривични и прекршочни санкции и алтернативни мерки	Уписник за извршување на кривични и прекршочни санкции и алтернативни мерки	ИСАМ	со одлука
	Извршување на одземен имот и предмети	Уписник за извршување на конфискација на имот и предмети	ИОИП	со одлука
Граѓанска област				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Парнични	Имотни спорови	Уписник за имотни спорови	П1	со одлука
		Уписник за имотни (стекнати во брак) спорови	П3	со одлука
	Семејни спорови	Уписник за семејни спорови	П2	со одлука
	Облигациони спорови	Уписник за облигациони спорови	П4	со одлука
	Трговски спорови	Уписник за трговски имотни спорови	ТС	со одлука

		Уписник за трговски облигациони спорови	ТС1	со одлука
	Спорови од работни односи	Уписник за спорови од работни односи	РО	со одлука
	Платни налози-предлог	Уписник за платни налози по предлог	ПЛ	со одлука
		Уписник за платни налози по предлог со правни лица	ПЛ-ТС	со одлука
	Платни налози по приговор	Уписник за платни налози по приговор	ПЛ1-П	со одлука
		Уписник за платни налози по приговор со правни лица	ПЛ1-ТС	со одлука
	Платен налог жалби	Уписник за жалби на платни налози против решенија од нотар	ПЛЖ	со одлука
	Повторување на постапка (за предмети кои не се евидентирани во АКМИС)	Уписник за повторување на постапката –парнични предмети	ППОВ	со одлука
		Уписник за повторување на постапката-трговски спорови	ТСПОВ	со одлука
		Уписник за повторување на постапката-работни спорови	РО ПОВ	со одлука
		Уписник за повторување на постапката-платен налог	ПЛПОВ	со одлука
		Уписник за повторување на постапката-мала вредност	МВПОВ	со одлука

		Уписник за повторување на постапката-мала вредност за правни лица	МВТСПОВ	со одлука
	Парнични-мала вредност	Уписник за спорови од мала вредност -парнични	МАЛВП	со одлука
		Уписник за спорови од мала вредност-помеѓу правни лица	МАЛВТС	со одлука
		Уписник за спорови од мала вредност-платни налози	МАЛВПЛ1-П	со одлука
		Уписник за спорови од мала вредност-платни налози ,правни лица	МАЛВПЛ1-ТС	со одлука
	Стечај	Уписник за стечај	СТ	со одлука
	Стечаен совет	Уписник за стечаен совет	СТС	со одлука
	Ликвидација	Уписник за ликвидација	Л	со одлука
	Разни парнични предмети	Уписник за разни парнични предмети	РП	со одлука
		Уписник за разни трговски предмети	РТС	со одлука
		Уписник за разни предмети од работни спорови	РРО	со одлука
		Уписник за разни предмети од платни налози	РПЛ	со одлука
Вонпарнични	вонпарнични предмети	Уписник за вонпарнични предмети	ВПП	со одлука
		Уписник за предмети по предлози за обезбедување докази и времени мерки	ВПП2	со одлука

		Уписник за предмети за одземање на деловна способност и за задржување во здравствена установа за лекување и чување на душевно болни лица	ОДС	со одлука
		Уписник за изрекување парични казни	ИПК	со одлука
	Физичка делба	Уписник за предмети од физичка делба	ВПП1	со одлука
	Оставина	Уписник за предлог за оставински предмети	О	со архивирање
	Оставина по приговор	Уписник за приговор за оставински предмети	О1	со одлука
		Уписник за предмети вратени од нотар за ненадлежност	ОНАД	со одлука
	разни вонпарнични предмети	Уписник за разни вонпарнични предмети	РВПП	со одлука
	Заверки	Уписник за заверка на договори	ЗАВ	со одлука
		Уписник за заверка на договори надвор од суд	ЗАВ1	со одлука
		Уписник за заверување на исправи наменети за странство	ЗАВ-С	со одлука
		Уписник за заверување на исправи во смисла на Конвенцијата за укинување на потребата од легализација на странските јавни исправи(Апостил)	ЗАВ-Х	со одлука
		Уписник за признавање на странски судски одлуки	ПСО	со одлука

	Уписник за признавање на странски судски одлуки по приговор	ПСО1	со одлука
	Замолници	ПОМ	со одлука
	Уписник за заштита поради незаконски дејствија	ЗАМ-С	со одлука
	Предмети од заштита поради незаконски дејствија	ЗНД	со одлука
	Регистрација на политички партии и др	РПП	со одлука
	Против извршување	РСВЗРГ	со одлука
Извршување	Против извршување	ПИ	со одлука
	Приговори против неправилности при извршување	ППНИ	со одлука
	Издавање дозволи	ИДС	со одлука
	Извршување по закон за семејство	ИЗС	со одлука
Судска управа			
вид предмет	подвид предмет	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)

Евиденции во судска управа	Предмети од судска управа	Разни известувања во судска управа	СУ	со евидентирање
		Доставување на статистички извештаи	СУ-01	со разни акти
		Одлуки на претседателот и комисијата за јавни набавки	СУ-02	со разни акти
		Кореспонденција на претседателот на судот со други органи и лица	СУ-03	со разни акти
		Одлуки на претседателот на судот	СУ-04	со разни акти
		Одлуки од сметководство	СУ-05	со разни акти
		Комуникација со повереникот на судот (нотар)	СУ-06	со разни акти
		Одлуки и кореспонденција на судскиот администратор	СУ-07	со разни акти
		Изземање на судии и претседател	СУ-ИЗЗ	со одлука
	Доверливи предмети во судска управа	Доверлив уписник за судска управа	СУ-ДОВ	со разни акти
	Строго доверливи предмети во судска управа	Строго доверлив уписник за судска управа	СУ-СТР-ДОВ	со разни акти
Преставки и поплаки	Евиденција на преставки и предлози	Уписник за евиденција на преставки и предлози	УПП	со разни акти
	Слободен пристап до информации	Уписник за слободен пристап до информации	СПИ	со разни акти

Апелационен суд				
Кривична област				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Кривично полнолетни	Второстепенни кривични предмети	Уписник за второстепенни кривични предмети	КЖ	со одлука
	Разни кривични предмети	Уписник за разни кривични предмети	КР	со одлука
Организиран криминал	Второстепенни предмети од организиран криминал	Уписник за второстепенни кривични предмети од организиран криминал	КОКЖ	со одлука
Кривично малолетни	Второстепенни предмети во постапка против малолетници	Уписник за второстепенни кривични и прекршочни предмети во постапка против малолетници	КЖМ	со одлука
Кривичен совет	Второстепен кривичен совет	Уписник за второстепен кривичен совет	КСЖ	со одлука
Прекршоци	Второстепенни прекршочни предмети	Уписник за второстепенни прекршочни предмети	ПРКЖ	со одлука
Граѓанска област				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)

Парнични	Второстепенни граѓански предмети	Уписник за второстепенни граѓански предмети	ГЖ	со одлука
	Второстепенни предмети по трговски спорови	Уписник за второстепенни предмети по трговски спорови	ТСЖ	со одлука
	Второстепенни предмети по спорови од работни односи	Уписник за второстепенни предмети по спорови од работни односи	РОЖ	со одлука
Вонпарнични	Разни граѓански предмети	Уписник за разни граѓански предмети	Р	со одлука
Судска управа				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Евиденции во судска управа	Предмети од судска управа	Разни известувања во судска управа	СУ	со евидентирање
		Доставување на статистички извештаи	СУ-01	со разни акти
		Одлуки на претседателот и комисијата за јавни набавки	СУ-02	со разни акти
		Кореспонденција на претседателот на судот со други органи и лица	СУ-03	со разни акти
		Одлуки на претседателот на судот	СУ-04	со разни акти
		Одлуки од сметководство	СУ-05	со разни акти

	Одлуки и кореспонденција на судскиот администратор	СУ-07	со разни акти
	Изземање на судии и претседател	СУ-ИЗЗ	со одлука
	Доверливи предмети во судска управа	СУ-ДОВ	со разни акти
	Строго доверливи предмети во судска управа	СУ-СТР-ДОВ	со разни акти
Преставки и поплаки	Евиденција на преставки и предлози	УПП	со разни акти
	Слободен пристап до информации	СПИ	со разни акти

Управен суд

Управна област			
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака
Управни спорови	Управни спорови од имотно-правна област, катастар и образование	Уписник за управни спорови од имотно-правна област, катастар и образование	У-1
	Управни спорови од денационализација, експропријација, деекспропријација и трансформација	Уписник за управни спорови од денационализација и други права	У-2
			Начин на решавање на предметите (**)
			со одлука
			со одлука

Управни спорови од урбанизам и градежништво, водостопанство, земјоделство, стопанство, сообраќај и врски, радиодифузија, возила, патни исправи, државјанство, престој, матична евиденција и оружје	Уписник за управни спорови од урбанизам, градежништво и други права	У-3	со одлука
Управни спорови од пензиско и инвалидско осигурување, социјална заштита, здравствено осигурување, права од здравствено-санитарен надзор и контрола и надзорни мерки на инспекторат за труд	Уписник за управни спорови за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права	У-4	со одлука
Управни спорови од јавни набавки, права по основ на невработеност, даноци, јавни давачки, разрешување од должност, адвокати, економија, конкуренција, централен регистер, пристап до информации од јавен карактер, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, придонеси за здравствено осигурување и игри на среќа	Уписник за управни спорови од јавни набавки и други права	У-5	со одлука
Управни спорови од царина, такси, надоместоци, азил, живеалиште, хартии од вредност, права од индустриска сопственост и авторски права, жиг, банкарски работи, концесии, акцизи, одбрана, деловен субјект, енергетика и заштита на споменици	Уписник за управни спорови од царина и други права	У-6	со одлука
Прекршоци	Уписник за прекршоци	УПР	со одлука

	Разни управни предмети	Уписник за разни управни предмети	УРП	со одлука
	Заштита на основни права и слободи	Уписник за заштита на основни права и слободи	УСПИ	со одлука
	Извршување на пресуда на Управниот суд	Уписник за извршување на пресуда на Управниот суд	УИ	со одлука
Судска управа				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Евиденции во судска управа	Предмети од судска управа	Разни известувања во судска управа	СУ	со евидентирање
		Доставување на статистички извештаи	СУ-01	со разни акти
		Одлуки на претседателот и комисијата за јавни набавки	СУ-02	со разни акти
		Кореспонденција на претседателот на судот со други органи и лица	СУ-03	со разни акти
		Одлуки на претседателот на судот	СУ-04	со разни акти
		Одлуки од сметководство	СУ-05	со разни акти
		Одлуки и кореспонденција на судскиот администратор	СУ-07	со разни акти

	Изземање на судии и претседател	СУ-ИЗЗ	со одлука
	Доверливи предмети во судска управа	СУ-ДОВ	со разни акти
	Строго доверливи предмети во судска управа	СУ-СТР-ДОВ	со разни акти
Преставки и поплаки	Евиденција на преставки и предлози	УПП	со разни акти
	Слободен пристап до информации	СПИ	со разни акти

Виш Управен суд

Управна област			
вид предмет	подвид предмет	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Управни спорови	Жалби против одлуки на управен суд	УЖ-1	со одлука
	Жалби против одлуки на Управен суд за управни спорови од имотно-правна област и др.	УЖ-2	со одлука

		Уписник за жалби против одлуки на Управен суд за управни спорови за финансиски, царински, даночни и други права	УЖ-3	со одлука
	Жалби против одлуки на управен суд за времени мерки	Уписник за жалби против одлуки на Управен суд за времени мерки за управни спорови од имотно-правна област и др.	УЖВМ-1	со одлука
		Уписник за жалби против одлуки на Управен суд за времени мерки за управни спорови за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права	УЖВМ-2	со одлука
		Уписник за жалби против одлуки на Управен суд за времени мерки за управни спорови за финансиски, царински, даночни и други права	УЖВМ-3	со одлука
		Уписник за жалби против одлуки на Управен суд за времени мерки за прекршоци	УПРЖВМ	со одлука
	Жалби против одлуки на управен суд за прекршоци	Уписник за жалби против одлуки на Управен суд за прекршоци	УПРЖ	со одлука

	Барање за извршување на пресуда	Уписник за извршување на пресуда за управни спорови од имотно-правна област и др.	УИЖ-1	со одлука
		Уписник за извршување на пресуда за управни спорови за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права	УИЖ-2	со одлука
		Уписник за извршување на пресуда за управни спорови за финансиски, царински, даночни и други права	УИЖ-3	со одлука
	Судир на надлежности и разни управни предмети	Уписник за судир на надлежности и разни управни предмети	УРП	со одлука
		Уписник за жалби од судир на надлежност и разни управни предмети	УРПЖ	со одлука
	Повторување на постапка	Уписник за повторување на постапката	УПОВ	со одлука
Судска управа				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Евиденции во судска управа	Предмети од судска управа	Разни известувања во судска управа	СУ	со евидентирање
		Доставување на статистички извештаи	СУ-01	со разни акти

		Одлуки на претседателот и комисијата за јавни набавки	СУ-02	со разни акти
		Кореспонденција на претседателот на судот со други органи и лица	СУ-03	со разни акти
		Одлуки на претседателот на судот	СУ-04	со разни акти
		Одлуки од сметководство	СУ-05	со разни акти
		Одлуки и кореспонденција на судскиот администратор	СУ-07	со разни акти
		Изземање на судии и претседател	СУ-ИЗЗ	со одлука
	Доверливи предмети во судска управа	Доверлив уписник за судска управа	СУ-ДОВ	со разни акти
	Строго доверливи предмети во судска управа	Строго доверлив уписник за судска управа	СУ-СТР-ДОВ	со разни акти
Преставки и поплаки	Евиденција на преставки и предлози	Уписник за евиденција на преставки и предлози	УПП	со разни акти
	Слободен пристап до информации	Уписник за слободен пристап до информации	СПИ	со разни акти

Врховен суд					
Кривична област					
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)	
Заштита на законитоста по кривични предмет		Уписник по барање за заштита на законитоста по кривични предмет	КЗЗ	со одлука	
Третостепенени кривични предмети		Уписник за третостепенени кривични предмети	ВКЖ	со одлука	
Вонредно ублажување на казната		Уписник за барање за вонредно ублажување на казната *1	ВУК	со одлука	
Вонредно преиспитување на правосилна пресуда	Вонредно преиспитување на правосилна пресуда за обичен криминал	Уписник за вонредно преиспитување на правосилна пресуда	КВП	со одлука	
	Вонредно преиспитување на правосилна пресуда за организиран криминал -совет од тројца судии	Уписник за вонредно преиспитување на правосилна пресуда	КВП-КОК1	со одлука	
	Вонредно преиспитување на правосилна пресуда за организиран криминал -совет од петмина судии	Уписник за вонредно преиспитување на правосилна пресуда	КВП_КОК2	со одлука	
Разни кривични предмети		Уписник за разни кривични предмети	КР	со одлука	

Следење на комуникациите	следење на комуникациите-првостепени	Уписник по предмети за следење на комуникациите	СЛК	со одлука
	следење на комуникациите-второстепени	Уписник по предмети за следење на комуникациите	СЛКП	со одлука
Граѓанска област				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Граѓански предмети по ревизија	Граѓански предмети по ревизија	Уписник за граѓански предмети по ревизија	REV2	со одлука
	Трговски спорови по ревизија	Уписник за трговски спорови по ревизија	REV1	со одлука
		Уписник за работни спорови по ревизија	REV3	со одлука
Разни граѓански предмети и разни судир на надлежност		Уписник за разни граѓански предмети	P	со одлука
Управна област				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник-ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Заштита на законитоста во управен спор		Уписник за барање на заштита на законитоста во управен спор	УЗ3	со одлука

Жалби против одлуки на Управен суд		Уписник за жалби против одлуки на Управен суд	УСПИЖ	со одлука
Разни управни предмети		Уписник за разни управни предмети	УР	со одлука
Судење во разумен рок				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник -ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Судење во разумен рок - првостепени	Судење во разумен рок - Кривично	Уписник за право на судење во разумен рок, кривично	ПСРРК	со одлука
	Судење во разумен рок - Граѓанско	Уписник за право на судење во разумен рок, граѓанско	ПСРРГ	со одлука
	Судење во разумен рок - Управна	Уписник за право на судење во разумен рок управно	ПСРРУ	со одлука
Судење во разумен рок - второстепени	Судење во разумен рок - жалби	Уписник за право на судење во разумен рок по жалба	ПСРРЖ	со одлука
Судска Управа				
вид предмет	подвид предмет	Уписник-назив	Уписник -ознака	Начин на решавање на предметите (**)
Евиденции во судска управа	Предмети од судска управа	Разни известувања во судска управа	СУ	со евидентирање

		Доставување на статистички извештаи	СУ-01	со разни акти
		Одлуки на претседателот и комисијата за јавни набавки	СУ-02	со разни акти
		Кореспонденција на претседателот на судот со други органи и лица	СУ-03	со разни акти
		Одлуки на претседателот на судот	СУ-04	со разни акти
		Одлуки од сметководство	СУ-05	со разни акти
		Одлуки и кореспонденција на судскиот администратор	СУ-07	со разни акти
		Изземање на судии и претседател	СУ-ИЗЗ	со одлука
	Доверливи предмети во судска управа	Доверлив уписник за судска управа	СУ-ДОВ	со разни акти
	Строго доверливи предмети во судска управа	Строго доверлив уписник за судска управа	СУ-СТР-ДОВ	со разни акти
Преставки и поллаки	Евиденција на преставки и предлози	Уписник за евиденција на преставки и предлози	УПП	со разни акти
	Слободен пристап до информации	Уписник за слободен пристап до информации	СПИ	со разни акти

Член 25

Членот 252 се менува и гласи:

„Судовите ги водат задолжително следните помошни книги:

Образец

Образец	
Дневник за службени излегувања	бр. 67
Евиденција на издадени потврди на работници кои отсутувале од работа по покана на судот	бр. 68
Контролник за спроведување на затворски казни и мерки на безбедност	бр. 68 а
Контролник за парични казни, глоби, трошоци на кривичната и прекршочната постапка и паушал	бр. 69
Контролник за трошоци на постапката во која странката била ослободена од обвинение	бр. 70
Список за издадени потврди за кредитиран превоз	бр. 71
Список на пописот (картон)	бр. 72
Контролник за лица приведени кај истражниот судија	бр. 73
Книга за вршење на надзор во КПУ и надзор на извршување на мерката притвор	бр. 74
Евиденција за вршење надзор за извршување на казната затвор	бр. 75
Дневник за приходи од наплатен паушал	бр. 76“

Член 26

Во членот 253 ставот 1 се менува и гласи:

„Судовите може да водат и други помошни книги согласно овој деловник, како и ако тоа го бара содржината на нивните работи и задачи.“

Член 27

Во членот 254 ставот 2 се менува и гласи:

„Регистрите се водат во одредени основни судови:

Образец		
Евиденција на прекршочни санкции	ЕПС	бр. 78
Евиденција на казнети правни и одговорни лица	КЗ-Е	бр. 79
Единствен регистар на политички партии	ЕРПП	бр. 80
Единствен регистар на црквите, верските заедници и религиозните групи	ЕРЦВЗРГ	бр. 81
Кривична евиденција	КРЕ	/
Евиденција за малолетници	ЕКМ	/

Член 28

По членот 254 се додава нов наслов, кој гласи:

„6-а. Евиденции кои се добиваат од електронското досие“

Член 29

Членот 255 се менува и гласи:

„Во електронското досие мора да се внесуваат и обезбедат соодветните податоци за да може во секое време да се добијат следниве евиденции:

Образец	
Опис	Образец
Евиденција за гаранција	бр. 82
Список на постојани судски вештаци	бр. 83
Список на постојани судски толкувачи	бр. 84
Евиденција за доставени предмети кои треба да се вратат	бр. 85
Попис на списи	бр. 86
Внатрешна доставна книга за движењето на предметите во судот	бр. 87
Работен дневник на судијата	бр. 88
Книга за примање и доставување на писмена	бр. 89
Список за издадени предмети од архива	бр. 90
Книга за условни осуди	бр. 91
Дневник на истражниот судија и судијата за малолетници “ДИС”	бр. 92
Список за извршувањата доверени на извршниот орган	бр. 93
Контролник за притворени лица во претходна постапка	бр. 94
Контролник за притворени лица по подигнато обвинение	бр. 95
Книга на повикани лица за издржување на казната затвор	бр. 96
Контролник за извршување на воспитни мерки	бр. 97
Евиденција на одземени предмети (корпора деликти)	бр. 98
Евиденција на одземени пари, хартии од вредност и други скапоцености	бр. 99
Евиденција за предмети доставени кај медијатор.	/

Член 30

По членот 279 насловот на главата XVIII се менува и гласи:

„XVIII. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОВИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА КРИВИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕКРШОЧНИТЕ САНКЦИИ“

Насловот на поглавјето „I КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО СУДОТ“, насловите на точките 1, 2 и 3 и членовите 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 и 291 се бришат.

Поглавјата II и III стануваат поглавја I и II.

Член 31

Членот 293 се менува и гласи:

„Врз основа на податоците од регистерот од кривичната евиденција од член 254 од овој деловник во судовите се води именик за кривичната евиденција.”

Член 32

Во член 294 став 2 во алинеите 1 и 2 зборовите „15 дена” се заменуваат со зборовите „три дена”.

Член 33

Членот 295 се менува и гласи:

„Судот надлежен за водење на кривичната евиденција по лично поднесено барање на физичкото односно правното лице или овластениот орган може да даде податоци од кривичната евиденција во вид на потврда, уверение или извод (Образец СД бр.111).”

Член 34

Во член 312 во ставот 1 зборот „ИПК” се заменува со зборот „ИКП.”

Член 35

Во член 314 во ставот 1 по зборот „уписникот” се додава зборот „ИСАМ”.

Член 36

Во член 318 во ставот 1 по зборовите „се заведува” се додаваат зборовите „во уписникот ИСАМ”.

Член 37

Во член 319 во ставот 1 по зборот „уписникот” се додава зборот „ИСАМ”.

Член 38

Во член 320 во ставот 2 зборот „уписник” се заменува со зборовите „уписникот ИПРК.”

Член 39

Во член 321 во ставот 1 зборот „уписник” се заменува со зборовите „уписникот ИСАМ”.

Член 40

Во член 373 во ставот 6 по зборот „поништува” се додаваат зборовите „(Образец СД бр. 114).”

Член 41

Во член 375 во ставот 2 по точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12. предмети по барање за заштита на правото за судење во разумен рок.”

Член 42

Во член 376 во ставот 1 по точката 10 се додаваат две нови точки 11 и 12 кои гласат:

„11. 5 (пет) години за предметите за извршување на санкции и посебните истражни мерки од архивирањето на предметот”;

„12. 6 (шест) месеци за уверенијата и потврдите од денот на нивното издавање.”

Член 43

Во членот 377 бројот „113” се заменува со бројот „114”.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Штембилите од број 1 - 30 се дадени во прилог број 2, кој е составен дел на овој деловник.”

Член 44

Обрасците СД бр. 11, 15, 77 и 110 се бришат.

Член 45

По образецот СД бр. 24 се додаваат три нови обрасци СД бр.24-а, 24-б и 24-в, по образецот СД бр. 113 се додава нов образец СД бр.114, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој деловник.

Член 46

Обрасците СД бр.69 и 100 се заменуваат со обрасците СД бр. 68-а и 69, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој деловник.

Член 47

Образецот СД бр.111 се заменува со нов образец СД бр.111, кој е даден во прилог и е составен дел на овој деловник.

Член 48

Штембилите од број 1 до 28 се заменуваат со нови штембили од број 1 до 30, дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој деловник.

Преодна и завршна одредба

Член 49

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од член 30 која ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 01-2545/1
18 јули 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ ДЕЛА

_____/20____год.

Рев.

_____/20____год

Р.

СУДИЈА ИЗВЕСТИТЕЛ _____

Во акта - Арх. Знак	
Рок на чување:	год.
____/20____год.	Потпис,
Скопје	_____

ОБВИВКА НА СПИСОТ

Странки:

1. _____
2. _____
3. Подносител на Ревизија _____
4. Основ: _____
5. Против Одлуката на: _____ бр. _____ / _____

Стручен Судски службеник

СУДЕЧКИ СОВЕТ				
Седница		Одлука		

Образец СД бр.24 а (Член 165 став 6 од Судски деловник) – Обвивка на списите за предмети пред Врховниот суд на Република Македонија

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДДЕЛ ЗА КАЗНИВИ ДЕЛА

СУДИЈА ИЗВЕСТИТЕЛ _____

Во акта - Арх. Знак
Рок на чување: _____ год.
_____ 20____ год. Потпис, Скопје _____

Вжж1 _____ /20____ год.

Вжж2 _____ /20____ год.

Кеп/КОК1 _____ /20____ год.

Кеп/КОК2 _____ /20____ год.

Кеп _____ /20____ год.

Вжк _____ /20____ год.

Кзз _____ /20____ год.

Кр _____ /20____ год.

Слж _____ /20____ год.

Слжп _____ /20____ год.

ОБВИВКА НА СПИСОТ

По кривичниот предмет против _____

По (име на правен лек) _____

Против Одлука _____

за кривично дело од член _____ КЗ

Стручен Судски службеник _____

СУДЕЧКИ СОВЕТ				
Седница		Одлука		

Образец СД бр.24 б (Член 165 став 6 од Судски деловник) – Обвивка на списите за предмети пред Врховниот суд на Република Македонија

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДДЕЛ ЗА СУДЕЊЕ ВО РАЗУМЕН РОК

ПСРР _____/20____ год.

ПСРРЖ _____/20____ год.

СУДИЈА ИЗВЕСТИТЕЛ _____

Во акта - Арх. Знак	
Рок на чување:	год.
_____20____ год.	Потпис,
Скопје	_____

ОБВИВКА НА СПИСОТ

ЗА ПРЕДМЕТИ ПО БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СУДЕЊЕ ВО РАЗУМЕН РОК

Подносител на барањето / жалбата _____

Против Одлука бр _____ на _____ Суд/Совет

Стручен Судски службеник _____

СУДЕЧКИ СОВЕТ				
Седница		Одлука		

Образец СД бр. 24 в (Член 165 став 6 од Судски деловник) – Обвивка на списите за предмети пред Врховниот суд на Република Македонија

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

Контролник за спроведување на затворски казни и мерки на безбедност „ЗКМБ“

Р.бр.	Датум на упис	Име, татково име и презиме	Снака на одлука	Основ	Казна	Мерка на безбедност	Надлежен суд за извршување	Датум на правосилност
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Датум на прием од надлежен суд	Извршување на казната		Извршување на мерката		Датум на ургенција	Известување за текот на мерката		Прекин на казната		Прекин на мерката		ЗАБЕЛЕШКА
	почеток	крај	почеток	крај		ознака	датум	почеток	крај	почеток	крај	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Образец СД бр. 68 а (член 252 од СД)- Контролник за спроведување на затворски казни и мерки на безбедност „ЗКМБ“

Образец СД бр.69 (член 252) - Контролник за парични казни, глоби, трошоци на кривична и прекршочна постапка и паушал	1	Реден број	
	2	Датум на упис	
	3	Име и презиме живеалиште односно престојувалиште на лицето кое е задолжено за плаќање(назив и седиште на правното лице)	
	4	Број на предметот	
	5	Датум на правосилност на пресуда	
	6	Датум на извршност на пресуда	
	7	Целосен износ за наплата	Парична казна
	8	Уплатена во целост или делумно	
	9	Заменета со казна затвор	
	10	Сторнирана,застарена,помилувана,амнестирана, смрт и др.	
	11	Износ на глобата	Глоби
	12	Уплата во целост или делумно	
	13	Сторнирано,засарени и др.	
	14	Целосен износ односно остаток од минатата година	Трошоци на кривична и прекршочна постапка
	15	Уплатено во целост или делумно	
	16	Подоцнежно утврдување на неплатен износ	
	17	Целосен износ односно остаток од минатата година	Паушал
	18	Уплатено во целост или делумно	
	19	Подоцнежно утврдување на неплатен износ	
	20	Датум на достава на извршување	
	21	Извршувањето спроведено на ден,под број	
	22	ЗАБЕЛЕШКА	

Контролник за парични казни, глоби, трошоци на кривичната и прекршочната постапка и паушал



Република Македонија
ОСНОВЕН СУД _____
_____ бр. _____
_____ 20 ____ г.
_____ (град)

Податоци за кривична евиденција

Име и презиме или назив на правно лице

(име и презиме, за мажените жени и моминско презиме за физички лица, целосен назив и скратен назив за правни лица)

Единствен матичен број на граѓанинот _____

Име и презиме на таткото _____

Име и презиме и моминско презиме на мајката _____

Државјанство _____

Место и датум на раѓање _____

За лица родени во странство и државата _____

Место и адреса на живеалиште/престојувалиште _____

Даночен број на правното лице _____

Седиште на правното лице _____

Број на кривичен предмет _____

Кривично дело(назив и член од законот) _____

Ознака и дата на обвинителниот акт _____

Дата на стапување во сила на обвинителниот акт _____

Број и дата на неправосилната осудителна пресуда _____

Податоци за бришење од кривична евиденција:

Број и дата на донесената пресуда _____

Датум на правосилност _____

Забелешка _____

М.П.

(потпис на овластено лице)

Барање на архивата за доставување на списот

_____ суд _____

Ознака на списот

Општа архива _____ суд

На советот на овој суд му е потребен предметот

_____ ознака број

Кој се чува во архивата.

Предметот е потребен заради

Предметот ќе биде вратен

(Датум и место)
советот-судија,

Претседател на

Образец СД бр.114 (член 373 ст.6) Барање на архивата за доставување на списот

Прилог број 2

ШТЕМБИЛИ (СД член 135 и 136)

1.

П Р И М Е Н О Со _____ прилози _____, _____, 20 _____ година _____ Суд _____
--

Приемен печат (мал приемен печат)

2.

_____ суд _____

Примено непосредно во судот на ден _____ год.

во _____ примероци со _____ прилози.

Примено по пошта обично-препорачано со повратница број _____

на ден _____ год. во _____ примероци со _____ прилози

писменото е без такса со такса од _____ ден.

Судски службеник

Формат: (100 x 80 мм)

Потврда за прием на писмената

3.

_____ суд во _____	
ПОТВРДА	
Судот го потврдува приемот _____ во	
предметот _____	

_____ во _____ примероци со	
_____ прилози.	
Писменото е со такса од ден. _____	
(Печат на судот)	
Потпис,	

Формат: (100 x 80 мм)

Потврда за прием

4.

Против пресудата – решението нема жалба
Жалба изјавил _____
_____ 20 _____ година
Судски службеник, _____

Формат: (70 x 30мм)

Констатација на писарница дека против пресудата не е изјавена жалба

5.

Жалба е поднесена од _____

на ден _____
Н.
Жалбата е благовремена.
Предметот со сите списи да се достави до Апелационен суд _____, за одлука.
Судија, _____

Формат: (70 x 40мм)

Штембил за жалба

6.

Прием на тужба _____
Предадено на судија _____
Пресудено _____
Предадено во Д.Б. _____
Вратено од Д.Б. _____
Предадено во писарница _____
Експедирано _____

Формат: (100 x 50мм)

Штембил за движење на списот

7.

Точноста на преписот ја потврдува Судски службеник _____
--

Формат: (50 x 20мм)

Потврда за точност со преписот

8.

Претседател на советот - судија Точноста на фотокопија ја потврдува Водител на судска писарница _____
--

Формат: (50 x 20мм)

Потврда за точноста на фотокопија

9.

Согласноста на преписот со изворникот ја потврдува Судски службеник _____
--

Формат: (50 x 20мм)

Потврда за согласност на преписот со изворникот

10.

ОДЛУКАТА Е ПРАВОСИЛНА	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
Судија, _____	

Формат: (60 x 25 мм)

ОДЛУКАТА Е ПРАВОСИЛНА	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
Судски службеник, _____	

Формат: (60 x 25 мм)

Белешка за правосилност

11.

ОДЛУКАТА Е ПРАВОСИЛНА ВО ДЕЛОТ _____	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
Судија, _____	

Формат: (60 x 25 мм)

ОДЛУКАТА Е ПРАВОСИЛНА ВО ДЕЛОТ _____	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
Судски службеник, _____	

Формат: (60 x 25 мм)

Белешка за делумна правосилност

12.

ОДЛУКАТА Е ИЗВРШНА	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
	Судија,

Формат: (60 x 25 мм)

ОДЛУКАТА Е ИЗВРШНА	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
	Судски службеник,

Формат: (60 x 25 мм)

Белешка за извршност

13.

ОДЛУКАТА Е ИЗВРШНА ВО ДЕЛОТ НА _____	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
	Судија,

Формат: (60 x 25 мм)

ОДЛУКАТА Е ИЗВРШНА ВО ДЕЛОТ НА _____	
_____ суд во _____	
Ден _____ 20 _____ година	
	Судски службеник,

Формат: (60 x 25 мм)

Белешка за делумна извршност

14.

Пресудено _____	20__	година
Напишана пресудата _____	20__	година
Предадена во отсекот _____	20__	година
Експедирано _____	20__	година
Судски службеник, _____		

Формат: (70x30 мм)

Штембил за евиденција на одлуки

15.

ТАКСА НАПЛАТЕНА – ПОКРЕНАТА ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА ТАКСА од _____ денари	
Датум _____	Судија _____

Формат: (50 x 30 мм)

Забелешка дека таксата е наплатена пред архивирање на списите

16.

ОДОБРЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 1. ОД ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ ВО ПОСТАПКА _____ 2. ОД ПЛАЌАЊЕ САМО ТАКСИ Реден број во попис на списи _____

Формат: (50 x 30 мм)

Забелешка дека е одобрено ослободување од плаќање такси и трошоци

17.

Ви се доставува примерок од навремено поднесената жалба, со тоа што во рок од _____ дена од приемот на жалбата можете да поднесете до овој суд одговор на жалбата. Број на предметот _____ _____ суд во _____ Претседател на совет Судија _____
--

Формат: (70 x 40 мм)

Штембил за доставување жалба на спротивната странка на одговор
(се става по правило на примерокот од доставената жалба)

18.

/Име и Презиме/ ПРЕВЕДУВАЧ	
Дата на прием на писменото за превод	
Дата на извршен превод	
ПОТПИС	

Формат: (70 x 40 мм)

Штембил за извршен превод на преведувач - вработен во судот

19.

Примено
Препишано
Срамнето
Испратено

Формат: (70 x 30 мм)

Штембил за дактило биро

20.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
_____ СУД
_____ Су.бр. _____ / _____
_____ година
_____ (град)

Формат: (60 x 30 мм)

Штембил за судска управа

21.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
_____ СУД
_____.бр. _____ / _____
_____ година
_____ (град)

Формат: (60 x 30 мм)

Штембил за забележување на евидентирани предмети

22.

ИТНО !

Формат: (35 x 8 мм)

ПОНИШТЕНО

Формат: (35 x 8 мм)

ДОВЕРЛИВО

Формат: (35 x 8 мм)

Општи штембили за означување на итност или вид на постапка

23.

ВРЕМЕНА МЕРКА

Формат: (40 x 11,5 мм)

**НАРУШЕНО
ВЛАДЕНИЕ**

Формат: (40 x 11,5 мм)

**ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ДОКАЗИ**

Формат (40 x 11,5 мм)

ИЗДРШКА

Формат: (40 x 11,5 мм)

ИТНО - СТЕЧАЈ

Формат: (40 x 11,5 мм)

МАЛОЛЕТНИК

Формат: (40 x 11,5 мм)

ПРИТВОР

Формат: (40 x 11,5 мм)

**КОРПОРА
ДЕЛИКТИ**

Формат: (40 x 11,5 мм)

**РЕЛАТИВНА ЗАСТАРЕНОСТ
КАЗНА /ГЛОБА**

Формат: (60 x 11,5 мм)

**АПСОЛУТНА ЗАСТАРЕНОСТ
КАЗНА /ГЛОБА**

Формат: (60 x 11,5 мм)

а) Граѓанска постапка
и управно-судска постапка

б) Кривична постапка

Посебни штембили за означување на итност или вид на постапка

24.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
Дека е оваа јавна исправа, потпишана од страна на _____, во својство на _____ снабден со печат на _____	
ПОТВРДУВА	
Во град _____, на ден _____ 20 ____ година _____ под број _____	
печат	Потпис _____

Формат: (90 x 90 мм)

Штембил за потврда за заверка на потписи и печати во смисла на членот 3 од Конвенцијата за укинување на потребата од легализација на странските јавни исправи

25.

Зав – с – И _____ / _____ Се потврдува дека постојаниот судски преведувач _____ за _____ јазик своерачно го потпишал овој превод на исправата на која е ставен отисок – отпечаток на горенаведениот преведувач. Таксата за заверка од _____ денари е платена. Основен суд _____ Ден _____ Претседател на суд _____

Формат: (90 x 60 мм)

Штембил за заверка на потпис на преведувач на исправите наменети за употреба во странство

26.

Зав – с – И _____ / _____ Се потврдува дека _____ _____ (име, презиме и функција) своерачно го потпишал овој превод на исправата на која е ставен отпечаток на _____ _____ (установа-орган) Таксата за заверка од _____ денари е платена. Основен суд _____ Ден _____ Претседател на суд _____

Формат: (90 x 60 мм)

Штембил за потврда за заверка на потписи на лица овластени за потпишување исправи за употреба во странство

27.

ОВ.бр. ДО _____/20__
Договорот за отстапување на имот за време на живот склучен пред Основниот суд _____ на ден _____/____, а во смисла на член 1022 од Законот за облигационите односи, помеѓу договорувачите:

На договорувачите договорот им е прочитан од страна на судијата _____ и објаснето е на договорувачите значењето и последниците од истиот и странките – договорувачите се согласија и заеднички – лично пред судот го потпишаа овој договор. Договорувачите се познати пред судот преку нивните лични карти. Такса за договорот од _____ денари е наплатена и поништена на примерокот кој останува во судот. _____ 20__ година _____ Судија, _____

Формат: (100 x 100 мм)

Штембил за заверка на договор за распределување на имот
за време на живот

28.

ОВ.бр. ДО _____/20__
Договорот за доживотна издршка склучен пред Основниот суд _____ на ден ____/____, а во смисла на член 1029 од Законот за облигационите односи, помеѓу договорувачите: _____ _____ _____ _____
На договорувачите договорот им е прочитан од страна на судијата _____ и објаснето е на договорувачите значењето и последиците од истиот и странките – договорувачите се согласија и заеднички – лично пред судот го потпишаа овој договор. Договорувачите се познати пред судот преку нивните лични карти. За време на потпишување на договорот беа присутни сведоците: 1. _____ од _____ 2. _____ од _____ Такса за договорот од _____ денари е наплатена и поништена на примерокот кој останува во судот. _____ 20__ година Судија, _____

Формат: (100 x 100 мм)

Штембил за заверка на договор за доживотна издршка

29.

Р. Се констатира настапување на апсолутна застареност за извршување на санкцијата на ден _____ година Датум _____ Судија за извршување санкции, _____

Формат: (70 x 40 мм)

Штембил за Оддел за извршување на санкции

30.

Од проверката во регистрите на ОСНОВНИОТ СУД _____, Оддел за прекршоци, се констатира дека во периодот од _____ до _____ не е изречена прекршочна санкција Забрана за вршење професија, дејност или должност, со правосилна судска одлука. Судски службеник, _____

Формат: (70 x 40 мм)

Штембил за Оддел за прекршоци

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3489.

Врз основа на член 28 став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ПАКУВАЊАТА ШТО СЕ ПУШТИЛЕ ИЛИ УВЕЗЛЕ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕТХОДНАТА КАЛЕНДАРСКА ГОДИНА И ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ТИЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВКУПНОТО ПАКУВАЊЕ КОЕ Е ПУШТЕНО НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗЕНО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈАТА (*)

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината на пакувањата што се пуштиле или увезле на пазар во Република Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие пакувања, формата и содржината на образецот на производствената спецификација, формата и содржината на образецот на евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено на пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата (*) (“Службен весник на Република Македонија“ бр.117/10 и 184/11), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2328/5
11 јули 2014 година
Скопје

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изанри с.р.

(*)Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство

Прилог 3

Годишен извештај за пакување пуштено на пазар во Република Македонија

1. Календарска година _____
2. Датум на изработка на извештајот _____
(ден, месец, година):
3. Назив /име: _____
4. Седиште и адреса: _____
5. Дејност и шифра : _____
6. Број на деловниот субјект _____
7. Даночен број _____

Табела 1 Годишни количини на пакувања (продажна, групна и транспортна), за секоја категорија материјали на пакувањата пуштени на пазар (количините се во тони)

Вид на материјал	Произведени	Извезени	+ Увезени	Пуштени на пазар	Повратни пакувања %
Стакло					
Пластика					
Хартија и картон					
Матал					
Дрво					
Композитни материјали					
Друго					
Вкупно					

Извештајот го пополнил (Име и презиме) Потпис..... Одговорно лице (Име и презиме) Потпис и печат (*)

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

[illegible]

Извештајот го пополнил (Име и презиме) Потпис.....

Одговорно лице (Име и презиме) : Потпис.....

Дата — Место — Дата и печат (*)

Потврдил (Име и презиме) Потпис.....

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

Табела 3 Вкупен преглед на постапување со отпад од пакување

Материјали	Количина на отпад создаден од пакувања	Рециклиран отпад од пакувања тони	Рециклиран отпад од пакувања (%)	Други начини на преработен отпад од пакувања со операции на обновување или операции на енергетска преработка тони	Друг на начин на преработен отпад од пакувања со операции на обновување или операции на енергетска преработка (%)	Вкупно рециклиран или преработен отпад од пакувања тони	Удели во маса %
Пластика (PE, PP, PET, PS, PVC)							
Хартија и картон							
Стакло							
Метали (алуминиум челик)							
Дрво							
вкупно							

Забелешка: Извезените количества на отпад од пакување се засметуваат во остварувањето на националните цели (член 35 став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

Извештајот го пополнил (Име и презиме) Потпис.....

Одговорно лице (Име и презиме) Потпис.....

Потврдил (Име и презиме) Потпис Место Дата и печат (*)

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

3490.

Врз основа на член 72 став (9) од Законот за управување со отпадот (“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/98, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ МОРААТ ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПОСТАПУВААТ СО ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ КОМПОНЕТИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЦЕЛИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА НИВНО ПОСТИГНУВАЊЕ И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО ЗА УНИШТУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги превземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористените возила, нивните компонети и материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 108/09 и 164/10), Прилозите 1, 3 и 4 се заменуваат со нови Прилози 1, 3 и 4 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-2336/4
11 јули 2014 година
Скопје

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири с.р.

Прилог 1

ПОТВРДА ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНО ВОЗИЛО ЗА УНИШТУВАЊЕ

Број _____

Дата _____

1. Центар за третман

1.1 Назив _____

1.2 Адреса _____

1.3 Број на дозволата за третман _____

2. Надлежен орган за издавање на дозволата

2.1 Назив _____

2.2 Адреса _____

3. Собирен пункт

3.1 Назив _____

3.2 Адреса _____

3.3 Број на дозволата за собирање _____

4. Податоци за возилото

4.1 Меѓународна автомобилска ознака за регистрација на државата

4.2 Број на регистрација _____

4.3 Категорија _____

4.4 Марка _____

4.5 Тип и година на производство _____

4.6 Идентификациски број на возилото _____

4.7 Маса од службена евиденција - kg _____

5. Сопственик

5.1 Име _____

5.2 Адреса _____

5.3 Државјанство _____ Потпис _____

6. Потврда (пополнува надлежниот орган за регистрација на возила)

6.1 Потврдата ја поднесува – означете ☐ Сопственикот/полномошник☐ Собирен пункт☐ Центар за третман6.2 Податоците – означете ☐ Одговараат☐ Не одговараат_____
Место и дата_____
Надлежниот орган за
регистрација на возила_____
Печат и потпис_____
Печат (*) и потпис на издавачот на потврдата

(*)За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва

Прилог 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО ИСКРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА ЗА _____ ГОДИНА

1. Назив на правното или физичкото лице _____
2. а) Адреса на собирниот пункт _____, или
 б) Адреса на центарот за третман _____

Податоци за повторната употреба, предавање за рециклирање, дробење, преработка и/или отстранување на составните делови од искористените возила

Број и маса на преземени искористени возила (kg)	Број и маса на искористени возила кои не се преземени во целост (kg)			Количина на опасни материји од искористените возила, кои биле издвоени при третманот на возилата во центрите за третман (kg)		Вкупна маса на компонентите кои биле дадени за дробење (kg)		Вкупна маса на компонентите кои после дробењето или друг начин на преработка биле дадени за рециклирање (kg)		Вкупна маса на составните делови кои биле дадени за друга форма на преработка (kg)		Вкупна маса на остатокот од преработката на составните делови кои биле дадени за отстранување (kg)	
	Возило/тип	Број	Вкупна маса	Опасни материји	Вкупна маса	Компонента	Вкупна маса	Компонента	Вкупна маса	Компонента	Вкупна маса	Компонента	Вкупна маса
Σ		Σ											

(доколку е потребно да се додадат дополнителни линии во табелата)

Извештајот го пополнил:

(Име и презиме)

(Потпис)

Место и дата: _____

МП (*)

(Потпис на овластено лице)

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА ПРОИЗВЕДЕНИ/УВЕЗЕНИ ВОЗИЛА во _____
година

1. Назив на правното или физичкото лице

2. Адреса на правното или физичкото лице

Ред. број	Марка	Тип	Година на производство	Број на возила	Дата на увоз	Дата на пуштање во промет
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

(доколку е потребно да се додадат дополнителни линии во табелава)

Извештајот го пополнил:

(Име и презиме)

(Потпис)

Место и дата: _____

МП (*)

(Потпис на овластено лице)

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3491.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ивени, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ивени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ивени.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13112/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3492.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кишава, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кишава, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кишава.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13113/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3493.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Полог, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Полог, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Полог.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13114/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3494.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велесело, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велесело, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Велесело.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13115/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3495.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Раец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13116/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3496.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Манастирец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Манастирец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Манастирец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13117/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3497.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кесендре, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кесендре, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кесендре.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13118/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3498.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Близанско, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Близанско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Близанско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13119/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3499.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моин, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моин, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Моин.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13120/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3500.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тодоровци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тодоровци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тодоровци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13121/1
10 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грачани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Грачани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13243/1
11 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3517.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вртекица, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вртекица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вртекица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13244/1
11 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3518.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Виштица Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Виштица-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Виштица-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13245/1
11 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3519.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Војник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Војник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Војник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13246/1
11 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3520.

Врз основа на член 49 став (4) Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ БОЛЕСТИ КАЈ ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ ()

Член 1

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни („Службен весник на Република Македонија“ број 185/11), во членот 22 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Лабораторијата од ставот (1) на овој член во лабораториската дијагностика за откривање и потврдување на вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфективна хематопоемска некроза (ИХН) кај пастрмките ги користи дијагностичките методи и постапки дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4894/3
22 јули 2014 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Дел 2 од прилогот од Одлуката на Советот 2001/183/ЕЗ од 23 Фебруари 2001 година која пропишува планови за надзор и дијагностички методи за откривање и потврда на одредени болести кај рибите, и ја повлекува одлуката 92/532/ЕЕЦ, Целекс број 32001D0183.

Прилог 4

**ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ И ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ПОТВРДА НА
ВИРУСНА ХЕМОРАГИЧНА СЕПТИКЕМИЈА (ВХС) И ИНФЕКТИВНА
ХЕМАТОПОЕТСКА НЕКРОЗА (ИХН) КАЈ ПАСТРМКИТЕ****Глава I: Дијагностички методи за вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и
инфективна хематопоетска некроза (ИХН)****Дел I: Подготвување на мострите за вирусолошко испитување****1. Хомогенизација на органи**

Ткивата од епруветите кои пристигнуваат во лабораторија мора да бидат целосно хомогенизирани (стомахирани, блендирани, истолчени со стерилен песок) и потоа суспендирани во оригиналниот транспортен медиум.

Доколку мострата се состои од цели риби кои се пократки од 4 cm, прво се отстранува задниот дел од телото зад аналниот отвор а потоа рибите цели се сецкаат со стерилни ножици или скалпел.

Ако мострите опфаќаат риби со должина на телото помеѓу 4 cm и 6 cm се земаат внатрешните органи и бубрегот.

Ако мострите опфаќаат цели риби со должина на телото повеќе од 6 cm примероците од ткиво треба да бидат земени како што е опишано во точка 1.1.3. Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура. Ткивата се сечат со стерилни ножици или скалпел и хомогенизираат како што е опишано погоре и суспендираат во транспортен медиум.

Односот помеѓу ткивните примероци и транспортниот медиум во лабораторија мора да се постави во размер 1:10.

2. Центрифугирање на хомогенатот

Хомогенатот се центрифугира во ладна центрифуга на температура 2 до 5°C на брзина 2000 до 4000 x g 15 минути и супернатантот се собира и третира или 4 часа на 15°C или преку ноќ на 4°C со антибиотици. Во оваа фаза може да се користи антибиотик гентамицин 1 mg/ml.

Доколку транспортниот медиум во кој се транспортира мострата веќе содржи антибиотик обработувањето на супернатантот со антибиотик може да се изостави.

Обработката со антибиотици е наменета за контрола на бактериска контаминација на мострите така да не е потребна филтрација преку мембрански филтри.

Ако собраниот супернатант е складиран на температура од -80°C во текот на 48 часа по земањето на мострите, може само уште еднаш да се употреби за вирусолошко испитување.

Во случај на практични потешкотии (дефект на инкубатор, проблеми со културите на клетки и др.) со што е оневозможено инокулирање на клетките во текот на 48 часа по земањето на мострите од ткива, супернатантот може да се замрзне на температура од -80°C и вирусолошкото испитување да се направи во текот на 14 дена.

Пред инокулирање на клетките супернатантот се меша со еднакви делови од соодветно разредени пулови на антисеруми од локални серотипови од вирусот на инфективната некроза на панкреасот кај пастрмките (ИПН) и се инкубира најмалку еден час на температура од 15°C или најмногу 18 часа на температура од 4°C . Титарот на антисерумот мора да биде најмалку 1/2000 во 50% тест на неутрализација на плакови.

Третманот на сите инокуланти со антисерум на ИПН вирусот (вирус кој во делови од Европа се појавува во 50% од мострите од риба) има за цел да го спречи цитопатогениот ефект (ЦПЕ) во однос на ИПН вирусот. Со ова ќе се намали времетраењето на вирусолошкото испитување. Бројот на случаи во кои појавувањето на ЦПЕ се смета како потенцијален индикатор на ВХС или ИХН.

Во случаи кога мострите потекнуваат од производни единици кои се слободни од ИПН третманот за инокулација со антисерум на ИПН вирусот може да биде испуштени.

Дел II: Вирусолошко испитување

1. Култура на клетки и медиум

BF-2 или RTG-2 и EPC или FHM клетките се размножуваат на температура од 20 до 30°C во соодветен медиум, на пр. Eagle's MEM (или негови модификации), збогатен со 10% фетален бовин серум и антибиотици во стандардни концентрации.

Ако клетките се размножуваат во затворени садови се препорачува пуферирање со бикарбонат. Медиумот кој се користи за култура на клетки во отворени садови може да се пуферира со Tris-HCL (23 mM) и Na-bikarbonat (6 mM). Ph мора да биде $7,6 \pm 0,2$.

Културите на клетки кои се користат за инокулирање со ткивен материјал треба да бидат млади (стари 4 - 48 часа и при инокулирањето треба да бидат во фаза на активен раст без прераснување).

2. Инокулација на културите на клетки

Културите на клетки се инокулираат со суспензијата на органите третирана со антибиотици во две разредувања. Основно/примарно разредување и дополнително разредување од 1:10 од основното, што води до финално разредување на ткивниот материјал во медиум на култура на клетки од 1:100 и 1:1000 соодветно (за да се спречи хомологно мешање). Мора да се инокулираат најмалку две клеточни линии (согласно точка 1 од овој дел). Односот помеѓу големината на инокулумот и волуменот/количината на медиумот за култура на клетки треба да биде 1:10.

За секое разредување и секоја клеточна линија се употребуваат најмалку околу 2 cm² клеточна површина што одговара на едно дупче (микротитарски отвор) на 24-титарска плоча за култура на клетки. Се препорачува користење на титрациски плочи, но прифатливи се и други садови со слична или поголема површина за раст на клетките.

3. Инкубација на културата на клетки

Инокулираните култури на клетки се инкубираат 7 до 10 дена на температура од 15°C. Ако бојата на медиумот на културите на клетки се промени од црвена во жолта што укажува на закиселување на медиумот, мора да се направи прилагодување на pH со помош на стерилен раствор на бикарбонат или супстанца еквивалентна на него за да се обезбеди осетливост на клетките на вирусна инфекција.

Најмалку секои шест месеци или доколку постои сомневање на намалена осетливост на клетките се прави титрација со замрзнати резерви на вирусите на ВХС и ИХН за да се потврди осетливоста на културата на клетки на инфекција. Постапката која се препорачува е опишана во Глава IV од овој прилог.

4. Микроскопирање

Инокулираните култури на клетки треба редовно да се прегледуваат, најмалку три пати неделно на појава на цитопатоген ефект (ЦПЕ) при зголемување од 40 до 150 пати.

5. Субкултивирање

Во случај ако по примарната инкубација од 7 до 10 дена не се развие ЦПЕ, се врши субкултивирање на свежи клеточни култури со користење на површина на клетки како во примарната култура.

Аликвотите од медиум (супернатант) од сите дупчиња кои ја сочинуваат примарната култура се пулираат според клеточните линии од 7 до 10 дена по инокулацијата. Пулираните примероци добиени на овој начин се инокулираат на хомологна култура на клетки неразредени и разредени во однос 1:10 (при што се добива конечно разредување на супернатантот во однос 1:10 односно 1:100) како што е опишано во точка 2 од овој дел. Втората можност е аликвотите со 10% медиум кој е составен дел на примарната култура да се инокулираат директно во микротитарските отвори со свежа култура на клетки (субкултивирање од еден во друг микротитарски отвор). На инокулацијата и претходи преинкубација на разредувањето со антисерум за вирусот на ИПН во соодветно разредување како што е опишано во Дел 1 точка 3 од оваа глава.

Инокулирните култури се инкубираат 7 до 10 дена на температура од 15°C и се набљудуваат како што е опишано во точка 4 од овој дел.

Ако во текот на првите три дена од инкубацијата се појави токсичен ЦПЕ, во оваа фаза може да се спроведе/направи субкултивација, но клетките потоа мора да се инкубираат 7 дена и потоа повторно да се субкултивираат со дополнителни седум дена на инкубација. Ако токсичниот ЦПЕ се развие по три дена, клетките може еднаш да се стават во пасажа и инкубираат додека не поминат вкупно 14 дена од примарната инокулација. Во последните седум дена на инкубација не смеат да се јават знаци на токсичност.

Ако и покрај обработката со антибиотици дојде до бактериска контаминација, при субкултивирањето треба да се изврши центрифугирање на 2000 до 4000 x g 15 - 30 минути на температура 2 - 5°C и/или филтрирање на супернатантот низ филтер од 0,45 µm (мембрана со ниска способност за врзување на протеини). Постапката на субкуливање понатаму е иста како и при токсичен ЦПЕ.

Дел III: Вирус идентификација

1. Тестови за идентификација на вирусот

Ако во културата на клетки се утврди постоење на ЦПЕ, медиумот (супернатантот) се собира и испитува со една или повеќе од следните методи: неутрализација, IF, ELISA. Ако со овие дијагностички методи не може со сигурност да се идентификува вирусот во временски период од една недела, супернатантот треба да се испрати во ЕУ референтната лабораторија за болести на риби за да може да се направи идентификација на вирусот.

2. Неутрализација

Од собраниот супернатант се отстрануваат клетките со центрифугирање (2000 до 4000 x g) или со мембранско филтрирање низ филтри со мембрана (0,45 µm) со ниска апсорпција на протеини и разредување на супернатантот 1:100 и 1:10000 во медиум за култура на клетки.

Аликвотите на две разредувања на супернатантот се помешуваат и одвоено се инкубираат 60 минути на температура од 15°C со еднакви делови на следните реагенси:

– серум кој содржи групно специфични антитела против вирусот на ВХС во разредување 1:50 (vol:vol)^{*i}

– серум кој содржи групно специфични антитела против вирусот на ИХН во разредување 1:50 (vol:vol)^{*ii}

– групен примерок на антисерум за локални серотипови на вирусот на ИПН во разредување 1:50 (vol:vol)^{*iii}

– само медиум (позитивна контрола).

За секоја вирусна супернатант - серум мешавина, најмалку две клеточни линии се инокулираат со 50µl и се инкубираат на температура од 15°C. Развојот на ЦПЕ се проверува како што е опишано во дел 2 точка 4 од оваа глава.

Некои соеви на вирусот на ВХС не реагираат на тест на неутрализација. Ваквите изолати ќе треба да се идентификуваат со IF или ELISA метода.

Може да се употребат и други тестови на неутрализација кои се докажани како ефикасни.

3. Имунофлуоресценција (IF)

За секој изолат на вирусот кој треба да се идентификува, најмалку 8 покривни стакленца или нивен еквивалент треба да се насадат со клетки со густина од 60% до 90%-тна конfluенција по 24 часа од култивирањето. За оваа цел се препорачуваат ЕРС клетки бидејќи имаат голема способност за прилепување на стаклото но и други линии на клетки како BF-2, RTG-2 или FHM може исто така да се користат.

Откако клетките ќе се наталожат на стаклената површина (отприлика 1 час по насадувањето) или откако културите ќе бидат инкубирани во период од 24 часа, се инокулира вирусот кој треба да биде идентификуван. Четири култури се инокулираат со волумен во размер 1:10 а четири култури во размер 1:1000. Овие потоа се инкубираат 20 до 30 часа на температура од 15°C.

По инкубацијата културите два пати се испираат со Eagle's MEM без серум, се фиксираат со 80%-тен ледено ладен ацетон и потоа се бојат со двослоен IFAT. Првиот слој на реагенсот се состои од поликлонални или моноклонални антитела со референтен квалитет. Вториот слој на реагенсот е флуорохром коњугиран антисерум за имуноглобулинот кој се користи во првиот слој. За секое тестирање на антисерумот најмалку една висока доза и најмалку една ниска доза на инокулирани култури треба да бидат обоени. Соодветна негативна и позитивна контрола треба да бидат вклучени во тестот. Се препорачуваат FITC и TRITC флуорохроми.

На обоените култури се нанесува физиолошки раствор со додаток на глицерол. Се прегледуваат под ултравиолетово светло. Се набљудуваат со окулари со зголемување од 10x или 12x и објективи со зголемување 25x или 40x со нумеричка апертура > 0,7 и >1,3 соодветно.

Горе опишаната постапка на имунофлуоресценција (IF) е наведена како пример и наместо неа може да се користат и други постапки на имунофлуоресценција со докажана ефикасност (во зависност од културите на клетки, фиксирање и антитела со референтен квалитет).

4. ЕЛИСА (ELISA)

Отворите на микротитрациската плоча се полнат од вечер со препорачани разредувања на прочистени фракции со имуноглобулински антитела со референтен квалитет.

По испирање/плакнење на отворите со пуфер PBS-Tween-20, во нив се додава вирусот кој треба да биде идентификуван и тоа во серии со двократно или четворократно разредување и се оставаат да реагираат со абсорбираните антитела 60 минути на температура од 37°C. По испирањето со пуферот PBS-Tween-20, се додаваат антитела обележани со биотин и нивната специфичност одговара на специфичноста на адсорбираните антитела и се оставаат да реагираат 60 минути на температура од 20°C. Се прави уште едно испирање како што е опишано погоре и потоа се додава стрептавидин коњугиран со хрен пероксидаза (HRP) и се остава да реагира еден час на температура од 20°C. По последното испирање со употребата на соодветен ЕЛИСА супстрат (ОПД или друг) врзаните ензими стануваат видливи.

Горе опишаната верзија на метода на ЕЛИСА која се заснова на примена на биотин и авидин е наведена само како пример. Може да се користат и други методи на ЕЛИСА кои се покажани како ефикасни (OPD или други).

Глава II: Дијагностички методи за потврдување на ВХС и ИХН во случај на појава на сомнеж на болестите

За дијагностицирање на ВХС и ИХН се применуваат една или повеќе од следните методи:

- Конвенционално изолирање на вирусот на кое следи серолошка идентификација (дел I од оваа глава.)
- Изолација на вирусот со паралелна серолошка идентификација (дел II од оваа глава.)
- Други методи на дијагностика – IFAT, ELISA (дел III од оваа глава)

Потврда на прв случај на ВХС и/или ИХН во одгледувалишта сместени во одобрена зона не смее да биде заснована само на методи од дел III од оваа глава. Треба да се применат и методите од дел I и II од оваа глава.

Во некои случаи покрај материјал од ткиво за вирусолошко испитување треба да се приложи и друг материјал за бактериолошко, паразитолошко, хистолошко или друго испитување заради диференцијална дијагностика.

Дел I Конвенционално изолирање на вирусот на кое следи серолошка идентификација

I.1. Избор/селекција на мостри-материјал за испитување

За испитување треба да се земат најмалку 10 риби кои покажуваат знаци на ИХН или ВХС.

I.2. Подготвување и испраќање на мострите риба

Се постапува како што е пропишано во Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура.

I.3. Земање на дополнителен материјал за дијагностичко испитување

Се постапува како што е пропишано во Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура.

II. Подготвување на материјалот/мострите за вирусолошко испитување

Се постапува како што е пропишано во Глава I дел I од овој прилог.

III. Вирусолошко испитување

Се постапува како што е пропишано во Глава I дел II од овој прилог.

IV. Идентификација на вирусот

Се постапува како што е пропишано во Глава I Дел III од овој прилог.

Дел II. Изолација на вирусот со паралелна серолошка идентификација

I.1. Избор/селекција на мостри-материјал за испитување

Се постапува како што е пропишано во Дел I. точка I.1 од оваа глава.

I.2. Подготвување и испраќање на мострите риба

Се постапува како што е пропишано во Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура.

I.3. Земање на дополнителен материјал за дијагностичко испитување

Се постапува како што е пропишано во Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура.

II.1. Хомогенизација на органите

Се постапува како што е пропишано во Глава I, дел I, точка 2 од овој прилог.

II.2. Центрифугирање на хомогенатот

Хомогенатот се центрифугира на 2000 до 4000 x g 15 минути во ладна центрифуга на 2 - 5°C, по што супернатантот се одлева и се третира со антибиотици на пр. гентамицин 1 mg/ml четири часа на 15°C или се филтрира низ мембрана (0,45 µm) со ниска способност за врзување на протеини.

II.3. Обработка на супернатантот со дијагностички антисерум

Суспензијата на органите обработена со антибиотици или филтрирана низ мембрански филтер се разређува во однос 1:10 и 1:1000 во медиум за култура на клетки, аликвотите се мешаат и инкубираат 60 минути на температура од 15 °C со еднакви делови на реагенс наведени во Глава I, дел III точка 2 од овој прилог.

III.1. Клеточни култури и медиум

Се постапува како што е пропишано во Глава I, дел II, точка 1 од овој прилог.

III.2. Инокулација на култура на клетки

Од секоја мешавина на вирус и серум (припремени како што е опишано во точка 2.3 од овој пододдел) се инокулираат по најмалку по две култури на клетки по клеточна линија секоја со по 50µl.

III.3. Инкубација на култура на клетки

Се постапува како што е пропишано во Глава I, дел II од овој прилог.

III.4. Микроскопирање

Инокулираните култури на клетки секојдневно се прегледуваат на ЦПЕ при зголемување од 40 до 150 пати. Ако еден од користените антисеруми го спречи настанувањето на ЦПЕ, може да се потврди дека вирусот е идентификуван.

Доколку ЦПЕ не е спречен со ниту еден од антисерумите треба да се започне со идентификација на вирусот со постапки како што е опишано во Глава I, дел III.

III.5. Субкултивирање

Доколу по 7 до 10 дена не се појави ЦПЕ треба да се започне со субкултивирање со култури инокулирани со супернатант и медиум (Глава II, дел II точка II.3) во согласност со Глава I, дел II, точка 5 од овој прилог.

Дел III Други дијагностички методи

Супернатантот кој е припремен како што е опишано во Глава I, дел I точка 1 од овој прилог може да се испита со дијагностичките методи IFAT или ELISA во согласност со Глава I, дел III, точка 3 или глава I дел III точка 4 од овој прилог. Овие брзи методи треба да се дополнат со вирусолошко испитување во согласност со дел I или дел II од оваа глава. Од овој дел во рок од 48 часа од земањето на примероците ако:

(а) се добие негативен резултат, или

(б) се добие позитивен резултат од материјалот кој претставува прв случај на ИХН или ВХС во одобрена зона.

Материјалот сочинет од ткива може да се испита и со други дијагностички методи, како RT-PCR, IF на замрзнати секции, имунохистохемија на мостра од ткиво фиксирана со формалин. Наведените постапки мора секогаш да се дополнат со инокулирање со нефиксиран материјал од ткиво на култура на клетки.

Глава III

Насоки и критериуми за официјални контроли на здравствената состојба и евидентирање и документирање на одсуство на ВХС и/или ИХН во зони или одгледувалишта во неодобрен зони

1. Официјалните контроли на здравствената состојба може да започнат:

– откако ќе се спроведе официјално искоренување на ВХС и/или ИХН односно целата риба од одгледувалиштето нештетно ќе се отстрани, ќе се спроведе чистење, дезинфекција и ќе помине одредено време до повторно населување на одгледувалиштето со риба која потекнува од одобрени одгледувалишта или

– доколку во одгледувалиштето историски во минатиот период не е докажана инфекција со вируси на ВХС или ИХН.

2. Надзорот треба да се темели на клинички прегледи и лабораториско испитување.

3. Надзорот треба да вклучува клинички преглед два пати годишно во согласност со насоките кои се дадени во Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура.

4. Во текот на еден од прегледите кои се спроведуваат најмалку еднаш годишно од секое одгледувалиште мора да се земат 30 примероци на ткиво од риба и/или оваријална течност. Изборот на мострите, подготвката на истите е во согласност со Прилог 6 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура, а лабораториското испитување е во согласност со Глава I, II и IV од овој прилог.

5. Здравствени прегледи се спроведуваат најмалку четири години на сите одгледувалишта во одобрената зона односно на одгледувалиштата во не-одобрената зона која треба да биде одобрена.

6. За да се добие официјално одобрување на надзорот не смее да се добие позитивен наод на ниту еден случај на ВХС или ИХН (било клиничка инфекција, било изолација на вирусот).

Глава IV

Постапка на титрација за проверка на осетливост на културите на клетки на инфекција

Препорачаните постапки на титрација наведени во Глава I, дел II точка 3 од овој прилог се следни:

Треба да се користат најмалку два изолати на вирусот на ВХС и еден изолат на вирусот на ИХН. Изолатите треба да претставуваат збир од вируси кои се присутни на територијата на ЕУ на пример за вирусот на ВХС потребно е да се одбере еден патоген изолат кој потекнува од виножитна пастрмка од слатка вода и еден изолат кој е патоген за ромбот од морска вода, а за вирусот на ИХН треба да се одбере еден европски сој кој е патоген за виножитната пастрмка. Потребно е да се користат добро дефинирани изолати кои потекнуваат од земји членки на Европската унија. Референтните изолати можат да се добијат од ЕУ референтната лабораторија за болести на риби.

Серијата на вируси со ниска пасажа се размножуваат во BF-2 или RTG-2 културите на клетки за вирусот на ВХС, и на EPC или FHM културите на клетки за вирусот на ИХН. Потребно е да се користи медиум за култура на клетки со најмалку 10% серум. За инокулација потребно е да се користи низок MOI (< 1).

Кај целосен ЦПЕ вирусот се собира со центрифугирање на супернатантот на култура на клетки на $2000 \times g$ во времетраење од 15 минути, се стерилизира со филтрирање низ мембрански филтер од $0.45 \mu m$ и потоа се распоредува во означени криоепрувети. Вирусот се чува на $-80^{\circ}C$.

По една недела од замрзнувањето, во ладна вода се растопуваат по три епрувети од секој вирус и се титрираат на соодветни клеточни линии. Најмалку секои 6 месеци или доколку постои сомневање на намалена осетливост на клеточните линии, секој изолат на вирусот треба да се растопи и титрира.

Постапките на титрација мора да бидат детално опишани и секој пат мора да се применува иста постапка.

Титрирање со разредување до завршна точка вклучува најмалку шест повторувања во секоја фаза на разредување. Титрите се споредуваат со претходно добиените титри. Ако титарот на било кој од трите изолати на вирусот падне под фактор од $2 \log$ или повеќе во однос на почетниот титар, клеточната линија не би требало повеќе да се користи за цел на надзор.

Доколку во лабораторијата се држат различни клеточни линии, секоја клеточна линија треба да се испитува одвоено.

Евиденцијата треба да се чува најмалку 10 години.

Глава V

Акроними и кратенки

BF-2	Клеточна линија од подмладокот на <i>Lepomis macrochirus</i>
ЦПЕ	Цитопатоген ефект
ELISA	Имуноензимски тест
ЕРС	<i>Epithelioma papulosum cyprini</i> (линија на клетки)
FHM	<i>Pimephales promelas</i> (линија на клетки)
FITC	Fluorescein izotiocijanat
Hepes	N-2-hidroksietil-piperazin-N'-2-etan сулфонска киселина
HRP	ен-пероксидаза
IF	Имунофлуоресценција
IFAT	Индиректен флуоресцентен тест за докажување на антитела
ИХН	Инфективна хематопоемска некроза
ИПН	Инфективна некроза на панкреас
MEM	Минимален есенцијален медиум
MOI	Однос на инфекцијата (размер на бројот на инфективни вирусни честички додадени на познат број на клетки во културата)
OPD	Orto-fenilendiamin
PBS	Физиолошки раствор пуфериран со фосфатен пуфер
RTG-2	Гонади на виножитна пастрмка (линија на клетки)
RT-PCR	Полимераза верижна реакција со реверзна транскрипција
Tris-HCl	Tris-(hidroksimetil)-aminometan – HCl
TRITC	Tetrametil-rodamin-izotiocijanat
BXC	Вирусна хеморагична септикемија

ⁱ Или како што е специфицирано од референтна лабораторија имајќи ја во предвид можноста за цитотоксичност на антисерумот.

ⁱⁱ Или како што е специфицирано од референтна лабораторија имајќи ја во предвид можноста за цитотоксичност на антисерумот.

ⁱⁱⁱ Или како што е специфицирано од референтна лабораторија имајќи ја во предвид можноста за цитотоксичност на антисерумот.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3521.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 211.253.747 денари.

2. Регулираната просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за регулираната 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 4,3110 ден/kWh.

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 01.08.2014 година:

Реден број	Група на корисници	Единица мрежа	Цена од 01.08.2014 година
I. СТАНБЕН ПРОСТОР			
а) Паушална наплата			
а1 На 12 месечни рати	м ²		38,19
а2 На 6 месечни рати	м ²		76,38
б) Наплата со мерач			
б1 Топлинска моќност	MW		765.364,62
б2 Испорачана енергија	MWh		2.529,58
II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР			
а) Паушална наплата			
а1 На 6 месечни рати	м ²		138,91
б) Наплата со мерач			
б1 Топлинска моќност	MW		1.043.305,33
б2 Испорачана енергија	MWh		4.038,28
III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			
а) Паушална наплата			
а1 На 6 месечни рати	м ²		76,38
б) Наплата со мерач			
б1 Топлинска моќност	MW		762.625,23
б2 Испорачана енергија	MWh		3.043,27

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-82/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3522.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12), како и врз основа на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 113/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, за 2014 година, УП1 бр.08 – 85/14 од 22.05.2014 година, на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА, КАКО И ЦЕНИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2014 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, за 2014 година, се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 49.525.650 денари, за испорачани 11.937.700 kWh електрична енергија.

2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, ги снабдува потрошувачите за 2014 година од:

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 3,7788 денари за kWh електрична енергија, и

- категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 6,0623 денари за kWh електрична енергија.

3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука, цените на пресметковните елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија се утврдуваат да изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Време на испорака на електрична енергија во текот на денот	Цени за пресметковни елементи (денари)		
			Категорија на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво	Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво	
				Прв тарифен степен	Втор тарифен степен
Активна моќност	kW		616,00	960,68	(*)
активна електрична енергија	kWh	ВДО	2,58	4,60	6,06
		НДО	1,27	2,26	
прекумерно преземена реактивна електрична енергија	kvarh	ВДО	0,58	1,15	2,12
		НДО	0,35	0,59	

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-85/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3523.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), како и врз основа на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 27/12 и 113/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, број УП1 08 – 86/14 од 22.05.2014, на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА “ЕНЕРГЕТИКА” ЗА 2014 ГОДИНА

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2014 година да изнесува 73.817.884 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2014 година се утврдува да изнесува 0,3051 ден/kWh за планирана испорака на 241.976.033 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2014 година (0,2722 ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница “Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	24,1064	116,9968	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,0166	0,0689	1,1516
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0066	0,0276	0,4606

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	24,1064	116,9968	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,2888	0,3411	1,4238
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0066	0,0276	0,4606

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-86/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3524.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/2013), на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ**

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2014 година, да изнесува 53.318.807 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 10.393.848 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 9.666.278 kWh, на ниво на мерно место.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови за период од 1 август 2014 година се утврдуваат да изнесуваат:

Ред.бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	Цена од 01.08.2014
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/кWh година	1.060.0856
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/кWh	2.3550
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/кWh година	2.000.5819
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/кWh	4.4884

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-87/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3525.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 1.707.692.474 денари за 2014 година за испорачана количина на топлинска енергија од 421.339.862 kWh,

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.560.473.597 денари, за набавени 421.339.862 kWh на излез од дистрибутивната мрежа.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 147.218.877 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 421.339.862 kWh, на ниво на мерно место.

4. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13 и 113/14), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред.бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2014
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/кWh година	1.056.8374
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/кWh	2.2409
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/кWh година	1.849.4654
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/кWh	3.9216

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-91/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3526.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се утврдува регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија за 2014 година да изнесува 1.400.028.474 денари за произведена количина на топлинска енергија од 444.521.741 kWh.

2. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13 и бр.113/14), се утврдуваат месечниот надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифниот став за производство на топлинска енергија на ниво на регулиран производител за 2014 година:

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	Единица мерка	од 01.08.2014 година
Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва	ден/мес ец	21.920.904
Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител	ден/kWh	2,5578

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-92/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3527.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-
ВОВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2014 година во износ од 1.560.473.597 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 421.339.862 kWh.

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија и системски услуги од регулираниот производител на топлинска енергија изнесува 1.400.028.474 денари, за набавени 444.521.741 kWh на влез во дистрибутивната мрежа.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител на топлинска енергија изнесува 89.152.573 денари за набавени 34.273.557 kWh.

4. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 154.948.048 денари за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 421.339.862 kWh до крајните потрошувачи.

5. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13 и 113/14) се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за период август - декември 2014 година на ниво на дистрибутер:

ДИСТРИБУЦИЈА	Единица мерка	од 01.08.2014 година
Месечен надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	ден/месец	12.912.337
Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава топлинската енергија на снабдувачот	ден/kWh	2,7115

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година.

УП1 Бр. 08-93/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3528.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, на ден 29.7.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 102/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 29.8.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-102/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3529.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, на ден 29.7.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-103/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, се продолжува до 29.8.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-103/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3530.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 105/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 29.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-105/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3531.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 106/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 29.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-106/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3532.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.07.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08 - 107/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 29.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-107/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3533.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 108/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 29.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-108/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3534.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-109/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 29.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-109/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3535.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 110/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 29.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-110/13
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3536.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.07.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1-13-Аеродром, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ Кушница“, со планирана моќност од 225 kW и со локација на КП.бр.990/9 (Машинска зграда), 990/10 (зафат), 990/11 (коридор - подземни цевовод), река Кушница, КО Железнец, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1-13-Аеродром, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-183;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ Кушница“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП.бр.990/9 (Машинска зграда), 990/10 (зафат), 990/11 (коридор - подземни цевовод), река Кушница, КО Железнец, Општина Демир Хисар;

- планирана моќност на електроцентралата: 225 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.18/03-10 од 25.03.2010 година и Министерството за економија со бр.12-3042/1 од 31.03.2010 година и анекс на договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.27/11-12 од 15.11.2012 година и Министерството за економија со бр.12-9715/1 од 28.11.2012 година);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 913.732,79 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.18/03-10 од 25.03.2010 година и Министерството за економија со бр.12-3042/1 од 31.03.2010 година и анекс на договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.27/11-12 од 15.11.2012 година и Министерството за економија со бр.12-9715/1 од 28.11.2012 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.09.2014 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ Кушница“, со планирана моќност од 225 kW и со локација во Општина Демир Хисар (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.18/03-10 од 25.03.2010 година и Министерството за економија со бр.12-3042/1 од 31.03.2010 година и анекс на договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ

Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.27/11-12 од 15.11.2012 година и Министерство за економија со бр.12-9715/1 од 28.11.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-131/14
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3537.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, на ден 29.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 169/12 од 31.7.2013 година, на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, се продолжува до 31.1.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-169/12
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014114